



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 69802-603-19644

Петок, 1 февруари 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 36 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-835; Служба за претплата 651-732; Телекс 11750

62.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТИ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ, ИЗДАТОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА, ИЗДАТОЦИ ЗА АВТОРСКИ ХОНОРАРИ, ИЗДАТОЦИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ И ИЗДАТОЦИ ПО ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛО, ВО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на дневници за службени патувања, надомести за трошоците за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари, издатоци за интелектуални услуги и издатоци по основа на договор за дело, во 1980 година што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 јануари 1980 година.

ПР бр. 828
30 јануари 1980 година
Белград

По овластување од
Претседателот на Републиката
потпретседател
на Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, НАДОМЕСТИ ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ, ИЗДАТОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА, ИЗДАТОЦИ ЗА РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА, ИЗДАТОЦИ ЗА АВТОРСКИ ХОНОРАРИ, ИЗДАТОЦИ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ И ИЗДАТОЦИ ПО ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДЕЛО, ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Заради остварување на целите на политиката за економска стабилизација и на задачите предви-

дени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, привремено се забранува располагањето со дел од општествените средства од страна на организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и општествено-политичките заедници (во натамошниот текст: организации на здружен труд и други корисници на општествени средства) во 1980 година за исплатување на дневници за службени патувања, надомести за трошоците за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари, издатоци за интелектуални услуги и издатоци по основа на договор за дело.

Член 2

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства не можат во 1980 година да располагаат со општествени средства за исплатување на дневници за службени патувања и надомести за трошоците за превоз на службено патување во износ поголем од износот на тие дневници и надомести, утврден во завршната сметка за 1979 година, зголемен за 10%.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, основните организации на здружен труд што во рамките на својата редовна дејност изведуваат инвестициони работи надвор од седиштето на основната организација на здружен труд или вршат дејности на јавен сообраќај можат во 1980 година да располагаат со општествени средства за исплатување надомести за трошоците за превоз на службено патување до височината што со одлуката за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управувањето со основната организација на здружен труд.

Член 3

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства не можат во 1980 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за репрезентација во износ поголем од 80% од износот на тие издатоци, утврден во завршната сметка за 1979 година, намален за износот по основ на прослави и јубилеи што ги товарел тие издатоци.

Член 4

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства не можат во 1980 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за интелектуални услуги и издатоци по основа на договор за дело во износ поголем од 80% од износот на тие издатоци утврден во завршната сметка за 1979 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, основните организации на здружен труд во областа на земјоделството и градежништвото и организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства во областа на образованието,

науката, културата и информациите, освен на изнајмувањето, дистрибуцијата и прикажувањето на филмови, можат во 1980 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци по основа на договор за дело до височината што со одлуката за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управувањето со организацијата на здружен труд односно на него соодветниот орган на управувањето на друг корисник на општествени средства, со тоа што растежот на тие издатоци во 1980 година во однос на 1979 година да не може да биде поголем од растежот на доходот во 1980 година во однос на 1979 година.

Член 5

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства не можат во 1980 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за реклама и пропаганда во износ поголем од износот на тие издатоци утврден во завршната сметка за 1979 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства можат во 1980 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за реклама и пропаганда што е вршена преку средствата за јавно информирање до височината што со одлуката за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управувањето со организацијата на здружен труд односно на него соодветниот орган на управувањето на друг корисник на општествени средства.

Член 6

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства не можат во 1980 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за авторски хонорари во износ поголем од износот на тие издатоци утврден во завршната сметка за 1979 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства што вршат издавачка односно новинско-издавачка дејност, и организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства што се занимаваат со снимање филмови, можат во 1980 година да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоци за авторски хонорари до височината што со одлуката за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управувањето со организацијата на здружен труд односно на него соодветниот орган на управувањето на друг корисник на општествени средства, со тоа што растежот на овие издатоци во 1980 година во однос на 1979 година да не може да биде поголем од растежот на доходот во 1980 година во однос на 1979 година.

Член 7

Организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства во основање, организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства што ќе почнат да вршат дејност заради која се основани во 1980 година и организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства што во 1979 година ги немале издатоците предвидени со овој закон, можат во 1980 година да располагаат со општествени средства за исплатување на: дневници за службени патувања, надомести за трошоците за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари, издатоци за интелектуални услуги и издатоци по основ на договор за дело — до височината што со одлуката за височината на тие издатоци ја утврдил органот на управувањето на тие организа-

ции на здружен труд односно на него соодветниот орган на управувањето на други корисници на општествени средства.

Член 8

Сојузниот секретар за финансии ќе го пропише начинот на утврдување и искажување на износот до кој можат организациите на здружен труд и други корисници на општествени средства да располагаат со општествени средства во 1980 година за исплатување на: дневници за службени патувања, надомести за трошоците за превоз на службено патување, издатоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за авторски хонорари, издатоци за интелектуални услуги и издатоци по основа на договор за дело.

Член 9

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друг корисник на општествени средства ако располага со општествени средства спротивно на одредбите од овој закон.

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружен труд односно кај друг корисник на општествени средства со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

Член 10

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

63.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Се прогласува Законот за измени и дополне- нија на Законот за оданочување на производи и ус- луги во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 јануари 1980 година.

ПР бр. 835
30 јануари 1980 година
Белград

По овластување од
Претседателот на Републиката
потпретседателот на
Претседателството на СФРЈ,
Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Член 1

Во Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78 и 26/79), во член 5 став 2 првата реченица се менува и гласи:

„Секоја продажба на производи се смета како промет на производи остварен непосредно со крајни потрошувач, ако со овој закон не е определено поинаку.“

Во втората реченица зборовите: „од продавница или од друга деловна единица што врши продажба на производи на мало, кусокот на производи наменети за продажба на мало“, се заменуваат со зборовите: „од продавница или од друга деловна единица, кусокот на производи наменети за продажба“.

Член 2

Во член 6 став 1 точка 1 по зборот: „набавува“ се додаваат зборовите: „врз основа на писмена изјава“.

Во став 3 по зборовите: „со општ акт“ записката се заменуваат со зборовите: „и регистрирани“.

Во став 4 уводната реченица се менува и гласи: „Продажба на материјали за репродукција, освен продажба за готови пари, можат да вршат од складот или транзитно без пресметување и наплатување данок на промет на производи, производителските и трговските организации на здружен труд и други корисници на општествени средства на производителските организации на здружен труд, со задолжително водење на посебна евиденција за таквата продажба и за издавање на фактури, како и занаетчија — производител што води деловни книги или книги на прометот. Продажба на материјали за репродукција на производителските организации на здружен труд без пресметување и наплатување данок на промет на производи, може да се врши на начинот определен во овој став и од деловните единици на корисниците на општествени средства, коишто за производител што ги продаваат се задолжуваат според цените во кои е вклучен данокот на промет на производи, при што, тој данок се исклучува од продажната цена на производот на начинот определен со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон. Продажба на материјали за репродукција на начинот определен во овој став, без пресметување и наплатување данок на промет на производи, може да се врши под следните услови:“.

Член 3

Во член 7 став 2 по зборовите: „јадења и пичаки“, се додаваат зборовите: „машини и апарати за одржување на чистота“.

Член 4

Во член 8 став 1 точка 4 по зборовите: „инсталациона мрежа“ се додаваат зборовите: „во станови, станбени простории, канцеларии и други слични административни простории во простории во кои граѓани и граѓански правни лица ја вршат својата дејност“, а на крајот точката и записката се заменуваат со точка и по тоа се додава нова реченица, која гласи: „кои производи се сметаат како производи од оваа точка што се вклучуваат кон инсталационата мрежа, се утврдува со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон“.

Член 5

Во член 10 став 1 по зборовите: „за купувањето“ се додава записка и зборовите: „приемница, доставница, товарен лист и други документи, што мораат да се совпаѓаат со податоците од фактурата за купувањето“.

Во став 2 на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Купувачот е должен да го пресмета и уплати пропишаниот данок на промет на производи и на сите производи од став 1 на овој член за кои не обезбедил евиденција од тој став, на вредноста на утврдениот кусок, како и на вредноста на кало, растур, крш и дефект на таквите производи, што го надминуваат дозволеният обем предвиден со општиот акт.“.

Член 6

Во член 11 се додава нов став 2, кој гласи:

„Што се смета како услуга или работа, во смисла на овој член, се определува со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон.“

Член 7

Во член 12 став 2 се менува и гласи:

„Основната организација на здружен труд од став 1 на овој член може спогодбено да ги пренесе работите на евидентирањето и пресметувањето на данокот на промет на производи врз друга организација на здружен труд, работна заедница и др. Во тој случај, плаќањето на данокот се врши од жиро-сметката на даночниот обврзник — основната организација на здружен труд, која спогодбено ги пренела тие работи и таа е одговорна со средствата со кои управува за правилното евидентирање, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи. По исклучок, ако основната организација на здружен труд од став 1 на овој член, со самоуправни спогодба ја овласти интерната банка покрај работи на евидентирање и пресметување, да врши и плаќање на данокот на промет на производи, интерната банка тоа може да го прави само под услов, со спогодбата за основање на интерна банка или со наведената спогодба, да е предвидена неограничена солидарна одговорност на сите членови на интерната банка.“

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Даночниот обврзник-корисник на општествени средства, го пресметува и плаќа основниот и посебен данок на промет на производи според тарифите на тие даноци на начинот определен со овој закон, а даночниот обврзник — граѓанин и граѓанско правно лице тоа го вршат на начинот определен со републичкиот односно покраинскиот закон од член 24 став 10 на овој закон, ако со овој закон не е определено поинаку.“

Член 8

Во член 15 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„За производите што се ослободени од плаќање на основен данок на промет на производи или за кои во Тарифата на основниот данок на промет се определени различни даночни стапки, зависно од нивната намена, вид, квалитет, цена и други својства, производителот односно увозникот што ги увезол, е должен во фактурата за продажба на секој таков производ односно во друг документ што го придружува продадениот производ, на етикетата и др., да ја означи таквата намена, вид, квалитет, цена или друго својство, а во фактурата уште и даночната основица, тарифниот број и даночната стапка според кои се врши пресметување и плаќање на основниот данок на промет на тие производи при продажба на крајните потрошувачи односно да ја наведе одредбата со која се ослободени од плаќање на данок. Одредбата на овој став се однесува и за продажба на репродукциони материјали што ќе се изврши на производителските организации на здружен труд за изработка на производи на чиј промет се плаќа основен данок на промет на производи зависно од содржината на тие материјали и сировини во финалниот производ.“

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на трговските организации на здружен труд што таквите производи им ги продаваат на трговските и други организации на здружен труд кои за тие производи се обврзници на основен данок на промет на производи односно кога како репродукциони материјали им ги продаваат на производителските организации на здружен труд.“

Во став 4 зборовите: „стоки на мало“ се заменуваат со зборот: „производи“.

Член 9

Во член 16, се додава нов став 1, кој гласи:

„Даночната основица во прометот што го вршат корисниците на општествени средства е иста за пресметување и на основниот данок на промет на производи и на посебниот данок на промет на производи, ако со овој закон или со Тарифата на основниот данок на промет не е определено поинаку.“

Ст. 1 до 7 стануваат ст. 2 до 8.

Во досегашниот став 8, кој станува став 9, зборовите: „од денот на неговата прва продажба на потрошувачот, односно од денот на увозот за крајниот потрошувач, на кои во поранешниот промет бил платен данок на промет на производи“, се заменуваат со зборовите: „од денот кога продавачот го набавил, на кој во поранешниот промет бил платен пропишаниот данок на промет на производи, односно кој бил ослободен од плаќање на тој данок“, а по зборовите: „за редовна употреба“ се додава записка и зборовите: „под услов вредноста на таквите услуги и материјали употребени за тие услуги да изнесува најмалку 10% од вредноста на откупениот употребуван производ“. На крајот од ставот се додава нова реченица, која гласи: „Даночното олеснение од овој став се утврдува посебно за основниот, а посебно за посебниот данок на промет на производи.“

Досегашниот став 9, кој станува став 10, се менува и гласи:

„Ако даночниот обврзник што продава нови производи од потрајна употребна вредност што се во општествена сопственост преземе од купувачот употребуван производ од потрајна употребна вредност, по истекот на две години од денот кога купувачот го набавил, на кој во поранешниот промет бил платен пропишаниот данок на промет на производи односно што бил ослободен од плаќање на тој данок, и во замена за тој производ на купувачот ќе му даде нов производ со ист вид даночна основица преставува позитивната разлика помеѓу продажната цена на новиот производ со вклучениот пропишан данок на промет на производи и вредноста што му се признава на купувачот за преземениот употребуван производ што се заменува. Данокот се пресметува на таа основица со примена на стапката што се добива кога износот на данокот на промет на производи што се плаќа на новиот производ ќе се помножи со 100 и ќе се подели со продажната цена на тој производ. При преземањето и замената на моторни возила, во смисла на овој став, ако позитивната разлика е помала од 30% или ако таа разлика ја нема, данокот се пресметува со примена на даночната стапка која важи за ново возило на основицата што претставува 30% од даночната основица на која се плаќа данок на новото возило. Даночното олеснение од овој став не се однесува на патничките автомобили од тар. број 6 став 2 на Тарифата на основниот данок на промет. Даночното олеснение од овој став се однесува на основниот данок на промет на производи.“

Досегашниот став 10 станува став 11.

Член 10

Во член 18 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако со Тарифата на основниот данок на промет е определено на продажбата на определени производи што ќе му се изврши на купувачот — корисникот на општествени средства што тие производи ги набавува заради натамошна продажба да се плаќа основен данок на промет на производи, на продажбата на тие производи што тој купувач ќе им ја изврши на крајните потрошувачи се пресметува само посебниот данок на промет на производи на истата даночна основица на која што при набавката

бил пресметан основен денок на промет на производи.“

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Член 11

Во член 19 став 3 по зборовите: „извршителот на услугите“ се додаваат зборовите: „или извршителот на услугите имал во врска со извршувањето на услугата или работата трошоци за превозот на лица и предмети“, а по зборовите: „материјали“ се додава записка и зборовите: „односно вредноста на трошоците за превозот“.

Член 12

Во член 22 став 3, зборовите: „став 1 точ. 1 до 5“, се заменуваат со зборовите: „точ. 1 до 5 на став 2“.

Член 13

Во член 24 став 2 зборовите: „во рок од пет дена“ се бришат, а на крајот се додава нова реченица која гласи: „Под наплатени продадени производи во смисла на овој став, се подразбираат: „наплатите за продадени производи во готови пари и преку жиро-сметки, износите на побарувањето за продадените производи што се содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, вредноста на производите продадени на стоковен и на потрошувачки кредит, вредноста на производите продадени за обврзници, вредноста на производите земени за сопствена крајна потрошувачка односно употреба и вредноста на производите што му се дадени на крајниот потрошувач без надомест.“

Во став 3 зборовите: „на кој се врши прометот на производи на големо во смисла“, се заменуваат со зборовите: „определен во член 37 точка 5 став 1.“

Ст. 5 до 7, се заменуваат со пет нови ставови, кои гласат:

„Даночниот обврзник на данок на промет на производи може да плаќа аконтации на данокот според ст. 1 и 2 на овој член, врз основа на податоците во книговодството и во вонкниговодствената евиденција што ги води за секоја продавница и друга деловна единица распоредени според истите тарифни броеви и истите даночни стапки, на еден од следните начини:

1) врз основа на податоците за состојбата и движењето на производите во прометот, во рок од пет дена по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот, или

2) врз основа на податоците за вкупното задолжување и податоците врз основа на пописот на залихи на производи што го врши кон крајот на секој месец, со тоа што за првите 15 дена во месецот плаќа аконтација во височина на една половина од износот на данокот утврден на начинот определен во оваа точка кој се однесува на прометот од претходниот месец, а по истекот на месецот ја плаќа аконтацијата утврдена врз основа на пописот по одбивање на аконтацијата платена за првите 15 дена во месецот. Аконтациите од оваа точка се плаќаат во рок од 10 дена по истекот на 15 дена во месецот односно по истекот на месецот, или

3) врз основа на податоците за вкупното задолжување и податоците врз основа на пописот на залихи на производи што го врши кон крајот на секое тримесечје, со тоа што во рок од пет дена по истекот на секои 15 дена во тримесечјето, плаќа аконтација во височина на една шестина од износот на данокот утврден на начинот определен во оваа точка што се однесува на прометот од претходното тримесечје. По истекот на тримесечјето, ја плаќа аконтацијата утврдена на начинот определен во оваа точка врз основа на пописот по одбивање на аконтациите платени во тој период во рок од 20 дена по истекот на тримесечјето, или

4) во височина на износот на данокот на промет на производи пресметан во смисла на член 22 став 2 точка 7 од овој закон, на сите количества и видови производи што им се испорачани на продавницата и на друга деловна единица заради продажба на крајните потрошувачи, во рок од 10 дена по истекот на секои 15 дена.

Даночниот обврзник што врши промет на производи на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 од овој закон, може во тој промет да утврдува и да плаќа аконтации на данокот на промет на производи за изминатиот месец и според фактурите на продадените производи во рок од 20 дена по истекот на месецот според сите фактури издадени во тој месец.

На даночниот обврзник што во својот состав има повеќе продавници и други деловни единици на територија на две или повеќе општини, а кој плаќа аконтации на данокот според точ. 1 и 4 на став 5 од овој член може републичкиот односно покраинскиот орган за приходи надлежен според седиштето на даночниот обврзник, по негово барање, да му го продолжи рокот за уплата на аконтациите за наредните 15 дена.

Даночниот обврзник што во својот состав има повеќе продавници и други деловни единици на територија на две или повеќе општини и кој плаќа аконтации на данокот според точ. 1 и 4 на став 5 од овој член, и составува и поднесува пресметки на аконтациите месечно или тримесечно, може аконтациите на данокот да ги плаќа во височина на една половина односно една шестина од данокот што е пресметан за прометот извршен во претходниот месец односно тримесечје. На тој даночен обврзник не може да му се продолжува рокот за плаќање на аконтациите.

Даночните обврзници се должни до 10 јануари писмено да ја изгестат надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство за тоа кој начин на плаќање на аконтациите од ст. 5 и 6 на овој член го одбрале.

Во досегашниот став 8, кој станува став 10, на крајот се додава записка и зборовите: „ако со овој закон не е определено поинаку. Ако со пропис на републиката односно на покраината и општината, за граѓаните и граѓанските правни лица од овој став е воведено паушално плаќање на данокот на промет, такво плаќање важи само на територијата на онаа општествено-политичка заедница којашто го вовела.“

Член 14

Во член 25 став 1 се менува и гласи:

„Утврдувањето на аконтацијата заради плаќање на данокот на промет се врши во периодот за кој се плаќа аконтацијата според вредноста на наплатените продадени производи утврдена според член 24 став 2 од овој закон и вредноста на извршените и наплатените услуги и работи односно според вредноста на продадените производи утврдена според став 5 од тој член, или според фактурираната вредност на продадените производи и извршените услуги и работи.“

Член 15

Во член 26 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Даночниот обврзник што составува и поднесува месечни или тримесечни пресметки е должен последната месечна односно тримесечна пресметка во годината да ја поднесе до 20 јануари наредната година. Даночниот обврзник што составува и поднесува само пресметка од став 1 на овој член, не составува и не поднесува посебна пресметка за второто, полугодие, туку утврдените аконтации на

данокот заедно со аконтациите од првото полугодие, конечно ги пресметува кон завршната сметка за изминатата година.“

Досегашните ст. 3 и 4, стануваат ст. 4 и 5.

Член 16

Во член 27 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Даночниот обврзник ги утврдува аконтациите на данокот на промет на производи за сите продавници и други деловни единици на територијата на една општина, а може тоа да го прави и за секоја продавница и друга деловна единица.

Даночниот обврзник ги плаќа аконтациите од став 1 на овој член на сметките и на начинот што се определени со прописот донесен врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство.“

Во став 3 по зборовите: „производи“ се додаваат зборовите: „на начинот определен во став 2 на овој член“.

Член 17

Во член 28 став 2 зборовите: „на мало“, се заменуваат со зборовите: „од член 5 ст. 1 и 2“, а зборовите: „на големо“ — со зборовите: „од член 37 точка 5 став 1 на овој закон“.

Член 18

Во член 33 став 1 по зборовите: „основната организација на здружениот труд“ се додава записка и зборовите: „односно деловната единица“.

Во став 5 по зборовите: „моторни возила“ се додаваат зборовите: „и приколки за тие возила, кои подлежат на обврската за регистрација“, а по зборовите: „моторното возило“, се додаваат на обете места записки и зборовите: „односно приколките“.

По став 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„При продажба на сурово, пржено и мелено кафе и екстракт од кафе и други производи на чиј промет се плаќа данок на промет на производи, што ќе се изврши на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 од овој закон, на самостојните занаетчи (гостители, слаткари, пржачи и мелаџи на кафе и др.) што имаат одобрение од надлежен орган за вршење на дејноста, данокот се плаќа според местото во кое таквиот купувач има седиште. Продавачот е должен за таквиот промет да испоставува фактури, во нив да го пресмета пропишаниот основен данок на промет на производи, да го уплати според местото на седиштето на таквиот купувач и копии од тие фактури да ги доставува до органот надлежен за приходи на општината во која на таквиот купувач му е издадено одобрение за вршење на дејноста — најдоцна до 10-тиот во месецот за претходниот месец.“

Член 19

Во член 34 се додава нов став 2, кој гласи:

„Како место во кое е извршена услугата односно работата се смета местото во кое е седиштето или живеалиштето на исплатувачот на надоместот за услугата односно за работата.“

Член 20

Во член 36 став 1, се вршат следните измени и дополнувања:

1) во точка 6 по зборовите: „марки“ се додаваат записка и зборовите: „вклучувајќи ги и филателистичките марки“;

2) во точка 14 став 1 се брише точката и се додаваат зборовите: „како и моторни синдиристи пили и витли за сечење и извлекување на шумските сортименти што ги набавуваат, врз основа на писмени

потврди од организациите на здружен труд за искористување на шуми, нивните индивидуални кооперанти“;

3) во точка 17 зборовите: „на кој се врши прометот на производи на големо“, се заменуваат со зборовите: „определен во член 37 точка 5 став 1 од овој закон“;

4) во точка 21, зборовите: „на кој се врши прометот на производи на големо“, се заменуваат со зборовите: „определен во член 37 точка 5 став 1 од овој закон“;

5) во точка 22 на крајот се додаваат зборовите: „и соларни бојлери“;

6) во точка 24 зборовите: „на кој, во смисла на овој закон, се врши прометот на производи на големо“, се заменуваат со зборовите: „определен во член 37 точка 5 став 1 од овој закон“;

7) во точка 25 зборовите: „на кој се врши прометот на производи на големо во смисла на овој закон“, се заменуваат со зборовите: „определен во член 37 точка 5 став 1 од овој закон“;

8) во точка 34 зборовите: „од склад на трговска организација, на начин на кој се врши прометот на производи на големо“, се заменуваат со зборовите: „на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 од овој закон“;

9) точка 35 се менува и гласи:

„35) значки, магалјони, златници, сребреници, плакети, придатоци и сл. што се и издаваат:

— по повод историски и културни настани од значење за развојот на социјализмот и развојот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— по повод одржување на олимписки игри, светски, европски и пошироки меѓународни регионални игри и натпревари.

Мислење за тоа дали се во прашање производи од оваа точка, е должен да прибави издавачот односно увозникот од надлежниот републички односно покраински орган, пред пуштањето на тие производи во промет“;

10) во точка 36 зборовите: „или од склад на трговска организација“, се заменуваат со зборовите: „или на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 од овој закон“;

11) точка 39 се менува и гласи:

„39) патнички автомобили до вредноста што е утврдена со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон, што врз основа на писмен наод и мислење на надлежната комисија ги набавуваат непосредно од производителот, увозникот или од трговска организација на здружен труд, најмногу еднаш во тек на пет години лицата чијашто неспособност и одговара на неспособноста на воените инвалиди од I до IV група. На патнички автомобили што тие лица ги набавуваат на начинот определен во оваа точка, а чијашто вредност го преоѓа износот утврден со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон, се плаќа разлика во данокот на промет на производи што ја претставува износот на данокот што се добива кога од износот на данокот што се пресметува кога таков автомобил се продава на други потрошувачи ќе се одбие износот на данокот што се пресметува на патнички автомобил врз вредноста што е утврдена со тој пропис. Наодот и мислењето од оваа точка за воените инвалиди го издава комисијата што ја утврдува потребата од ортопедски помагала, а за другите инвалидни лица — комисијата на заедницата за пензиско и инвалидско осигуравање во републиката односно во автономната покраина. Од инвалидното лице што патнички автомобил набавува под условите од оваа точка ќе му даде на употреба на друго лице, или ќе го продаде, или ако без надомест или на каков и да е друг начин ќе го отуѓи пред истекот на

рокот од пет години од денот на набавката, ќе се наплати данок на промет на производи врз даночната основица според која данокот се плаќа во моментот на набавката на тој автомобил и по стапка која важела во тој момент. По исклучок, ако инвалидното лице умре пред истекот на рокот од пет години, законските наследници можат да го продадат патничкиот автомобил што го наследиле, без плаќање на данок на промет на производи.“;

12) во точка 40 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова точка 41, која гласи:

„41) спомен-обележја и гробници на паднати борци од Народноослободителната војна.“

Став 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

Во досегашниот став 4, кој станува став 3 зборовите: „за девизи“ се заменуваат со зборовите: „за динари што се водат на сметката на динари кои потекнуваат од продажба на девизи“.

Член 21

Во член 37 точка 1 став 1 зборовите: „вештачки безалкохолни пијачки“ се заменуваат со зборовите: „освежителни газирани безалкохолни пијачки и ароматизирани сирупи и други пијачки што содржат алкохол, но не повеќе од 2 vol%, а во став 2 зборовите: „вештачки безалкохолни пијачки“ — со зборовите: „освежителни газирани безалкохолни пијачки и ароматизирани сирупи“.

Точка 3 се менува и гласи:

„3) масло за горење екстра лесно, масло за горење лесно специјално, дизел-гориво и моторен бензин“;

Точка 5 се менува и гласи:

„5) производите што корисникот на општествени средства ќе ги продаде, освен продажбата за готови пари, од склад или транзитно на друг корисник на општествени средства врз основа на негова писмена порачка, со задолжително водење на посебна евиденција за таквата продажба и издавање фактури. Посебен данок на промет на производи не се плаќа ниту на продажбата на производи кога, на начин определен во овој став, се продаваат на корисник на општествени средства од деловна единица која за производите што ги продава се задолжува според цените во кои е вклучен данокот на промет на производи. Во тој случај даночниот обврзник, посебниот данок на промет на производите го исклучува од продажната цена на начинот определен со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон.

Посебен данок на промет на производи не се плаќа ниту на промет на алкохолни пијачки и други производи на чијшто промет е воведено плаќање на тој данок, што производителската организација на здружен труд односно трговската организација на здружен труд ќе ги изврши на начинот определен во став 1 од оваа точка, па и за готови пари, на купувачите угостителски дуќани на самостојни угостители, угостителски единици во состав на граѓански правни лица, како и самостојни занаетчи и граѓани, што од надлежниот орган добиле одобрение тие производи во вид на своја дејност да им ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи, под услов тие купувачи, кон писмената порачка да поднесат до продавачот одобрение за вршење на промет во тие производи издадено според прописите. Копии од фактурите за продадените производи во смисла на овој став, продавачите се должни да ги доставуваат до органот надлежен за приходи на онаа општина во која, на таквиот купувач му е издадено одобрение за вршење на дејноста — најдоцна до 10-иот во месецот за претходниот месец.“

Во точка 6 став 2 зборовите: „моторни возила што“ се заменуваат со зборовите: „моторни возила и приколки за тие возила, што подлежат на обврска за регистрација, а кои“.

Член 22

Во член 40 точка 3 на крајот се додава запишка и зборовите: „вклучувајќи ги и надоместите што општествените правни лица ќе ги остварат со продажба на карти и други услуги што ги вршат за сметка на таквите превозници“.

Член 23

Во член 41 ст. 1 и 2 зборот: „три“ се заменува со зборот: „пет“.

Член 24

Во член 48 став 2 зборот: „производи“ се брише, а на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Ако со републички односно покраински закон е определено дека данокот на надомести за услуги е содржан во даночната основица, барањето за враќање на тој данок го поднесува даночниот обврзник во кој случај данокот се враќа на неговата жиро-сметка.“

Член 25

Во член 50 став 1 точка 2 на крајот точката и запишката се заменуваат со точка и се додава нова реченица, која гласи: „Непосредна контрола на потрошувачите што ги употребуваат овие масла вршат органите на сообраќајната милиција, пазарната инспекција, службите за општествени приходи на општините, Службата на општественото книговодство и на сојузната буџетска инспекција. Ако тие органи утврдат дека наведените масла се употребуваат за погон на мотори или за други ненаменски цели, ќе поведат постапка за стопански престап.“

Член 26

Во член 55 на крајот се додаваат зборовите: „или ако не води или води неуредно или неточно евиденција определена со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон.“

Член 27

Во член 57 зборовите: „да ги зголемува или намалува стапките на основниот данок на промет за одделни производи или групи производи што се одредени во Тарифата на основниот данок на промет — до 50%, а може и да ги укинува тие стапки“, се заменуваат со зборовите: „да ги зголемува стапките на основниот данок на промет за одделни производи или групи производи што се одредени во Тарифата на основниот данок на промет — до 50%, а тие стапки може да ги намалува и укинува“.

Член 29

Во Тарифата на основниот данок на промет се вршат следните измени и дополненија:

(1) во тар. број 1 став 2 точка 2 се менува и гласи:

„2) производи од шеќер, без какао (екстракти од сладок корен, бонбони, жвакачки гуми и друго) од тар. број 17.04 на Царинската тарифа.“

Во став 3 зборовите: „вештачки безалкохолни пијачки“ се заменуваат со зборовите: „освежителни газирани безалкохолни пијачки и ароматизирани сирупи, како и на пијачки што содржат алкохол, но не повеќе од 2 vol%“.

Забелешката кон тар. број 1 се менува и гласи:

„1. Даночни обврзници за производи од ст. 1 и 3 од овој тар. број се продавачите што тие производи ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи.“

2. Даночни обврзници за производи од став 2 на овој тар. број се производителите, увозниците и продавачите што тие производи им ги продаваат на угостителски организации на здружен труд или им ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи (други организации, граѓани и граѓански правни лица).

3. Даночна основица за производите од став 3 на овој тар. број е:

1) за угостителските организации на здружен труд и за угостителските единици на неугостителските организации на здружен труд — набавната цена со сите трошоци што ја товарат таа цена;

2) за производителите, увозниците и продавачите што тие производи сами ги трошат или им ги продаваат непосредно на крајните потрошувачи — продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи.“

(2) во тар. број 2 став 1 точка 1 стапката: „126,39%“ се заменува со стапката: „83,98%“, а стапката: „124,88%“ — со стапката: „30,88%“.

Во точка 2 став 1 стапката: „81,12%“ се заменува со стапката: „53,66%“, стапката: „82,18%“ — со стапката: „55,39%“, а стапката: „82,52%“ — со стапката: „55,09%“. Во став 3 зборот: „дизел-локомотиви“ се заменува со зборовите: „моторни шински возила“, а на крајот точката и запишката се заменуваат со точка и по тоа се додава нов став 3, кој гласи:

„На прометот на дизел-горива Д-1 и Д-2, што организациите на здружен труд во градскиот сообраќај ги набавуваат под услови и на начин што се определени во член 6 од овој закон за погон на моторни возила во градскиот и приградскиот сообраќај, се плаќа основен данок на промет на производи, и таа на промет на гориво Д-1 по стапка од 1,7%, на промет на гориво Д-2 — по стапка од 2,23%“.

Во точка 3 зборовите: „петролеј за осветление и“ се бришат.

Во точка 6 зборовите: „и регенерирани масла“ се бришат.

Во точка 8 стапката: „27,52%“ се заменува со стапката „7,73%“.

Во точка 9 стапката: „20%“ се заменува со стапката: „12%“.

Во забелешката кон тар. број 2 точка 1 се менува и гласи:

„1. Даночна основица за производите од овој тар. број е продажната цена формирана според одредбите на сојузниот пропис за цените на дериватите на нафта, продажната цена на продавачот односно продажната цена на граница или во истоварна лука за увезените деривати чијашто испорака на потрошувачот му се врши транзитно.“

Во точка 2 во одредбата под 1) зборовите: „на кои се врши продажба на мало“ се бришат.

(3) во тар. број 3 точ. 2 и 3 се менуваат и гласат:

„2) на сите видови цигари на кои производителот им определува малопродажни цени за 20 пакувања, и тоа:

— чија цена е до 10,00 динари	64,00%
— чија цена е над 10,00 до 12,00 динари	66,00%
— чија цена е над 12,00 до 13,00 динари	66,00%
— чија цена е над 13,00 динари	70,00%

3) на сите видови цигари произведени според југословенскиот стандард, што спаѓаат во:

— I квалитетна група	61,71%
— II квалитетна група	60,00%
— IIIа квалитетна група	55,25%
— IIIб квалитетна група	50,83%
— IV квалитетна група	44,75%

Во точка 5 по зборот „цигарилоси“ се додаваат запирка и зборовите: „тутун за цваќање“;

(4) во тар. број 4 точка 1 алинеја прва стапката: „51%“ се заменува со стапката: „40%“, а во точка 2 стапката: „120%“ — со стапката: „180%“.

Во забелешката кон тар. број 4 во точка 1 алинеја прва по зборовите: „здружен труд“ се додаваат зборовите: „и за угостителските единици на неугостителски организации на здружен труд“, а во точка 2, реченица втора се брише;

(5) во тар. број 5 во забелешката во точка 3 кон тој тар. број се додава нов став 1, кој гласи:

„Производителските организации на здружен труд и други купувачи што имаат право да набавуваат алкохол за целите определени во точ. 1 и 2 на овој тар. број и според стапките определени во тие одредби, можат да набавуваат алкохол за тие цели под условите определени во член 6 став 4 на овој закон само непосредно од производителот или од увозникот на алкохол. Под производител на алкохол, во смисла на оваа точка, се подразбира и основна организација на здружен труд во состав на производител на алкохол што врши промет, но само во однос на алкохолот што го произвел производител во чиј состав е. На набавка на алкохол што купувачите од овој став ќе ја извршат од други продавачи се пресметува и се плаќа данок според точка 3 од овој тар. број. По исклучок, болниците и другите здравствени организации на здружен труд можат да набавуваат алкохол за сопствена потрошувачка по стапка од точка 1 и под условите од овој тар. број и непосредно од трговска организација на здружен труд што врши продажба на алкохол на начинот определен во член 37 точка 5 став 1 од овој закон.“

Досегашниот став 1 станува став 2.

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4. Од производителот, увозникот односно продавачот што ќе продаде алкохол под назив природна ракија или друга алкохолна пијачка или друг производ, ќе се наплати, покрај данокот на промет по стапка од точка 3 на овој тар. број и данок по стапка од тар. број 4 точка 1 алинеја трета односно по стапка од соодветниот тарифен број на оваа тарифа.“

Досегашната точка 4 станува точка 5.

Во досегашната точка 5, која станува точка 6, во став 1 зборот: „евиденцијата“ односно „евиденцијата“ се заменува со зборот: „книгата“ односно „книга“, а реченицата трета се брише.

Досегашните точ. 6 до 8 стануваат точ. 7 до 9;

(С) во тар. број 6 став 1 во уводната реченица зборовите: „домашни делови“ се заменуваат со зборовите „домашни производи“, а зборовите: „или делови“ — со зборовите: „или производи“.

Точ. 1 и 2 се заменуваат со три нови точки, кои гласат:

„1) до 70.000 динари	8%
2) над 70.00 до 150.000 динари	14%
3) над 150.000 динари	65%“.

Во забелешката кон тар. број 6 се вршат следните измени и дополненија:

1) по точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4. При продажба на патнички автомобили на корисниците на општествени средства за нивна употреба, даночен обврзник е купувачот што данокот од овој тар. број го плаќа според местото на своето седиште односно според местото на седиштето на организационата единица во неговиот состав на која тој автомобил е испорачан.“

Досегашната точка 4, која станува точка 5, се менува и гласи:

„5. На промет на нови внатрешни и надворешни гуми за патнички автомобили, основниот данок на промет на производи се плаќа по стапка од тар. број 1, а на промет на протектирани употребувани внатрешни и надворешни гуми за патнички автомобили данок се плаќа според тар. број 11 точка 15 од оваа тарифа. На промет на други резервни делови за патнички автомобили се плаќа данок според соодветните тар. броеви од оваа тарифа.“;

2) по точка 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6. На привремен увоз на патнички автомобили регистрирани во странство што домашни организации на здружен труд што ја вршат дејноста „rent-a-car“ ги изнајмуваат врз основа на договор со странски фирми на странски туристи и патници за користење во Југославија, данокот според тар. број се пресметува и се плаќа на основицата на која за таквиот увоз се пресметува и се плаќа царина, зголемена за таа царина и другите давачки, што се плаќаат при увозот.“;

(7) во тар. број 7 во точка 3 стапките: „500%“ се заменува со стапката: „750%“.

Во забелешката кон тар. број 7 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3. На промет на производи од точка 1 на овој тар. број кај кои вредноста на увозните сировини и материјали учествува 50% и повеќе од 50% во продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка зголемена за 50%“;

(9) во тар. број 8 во точка 2 на крајот точката и запирката се заменуваат со точка, а точката 3 се брише. Се додава нов став 2, кој гласи:

„На промет на теписи јазлувани со рака со над 120.000 јазли на 1 m² и волнени постилки со рака ткаени еднобојни или мелирани, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 90%“.

Во забелешката кон тар. број 8 по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„На промет на производи од точка 1 на овој тар. број освен на прмет на прашоци и пасти за заби, лосиони за уста, беби-млеко, беби-масла, пенливи бањи, шампони за коса, дезодоранси, депилатори, средства против потење, сол за бањање, сол за нега на нозе, средства против мозоли, тоалетен вазелин и тоалетен глицерин, и на промет на производи од точка 2 на овој тар. број — кај кои вредноста на увозните сировини и материјали учествуваат 50% и повеќе од 50% во продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи — се плаќа основен данок на промет на производи по стапка зголемена за 50%“;

(9) во тар. број 9 во точка 1 алинејата втора се брише.

По точка 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2) по стапка од 45% на предмети изработени од небрусено кристално (оловно) стакло кај кои вредноста на увозните сировини и материјали учествуваат 50% и повеќе од 50% во продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи.“

Во досегашната точка 2, која станува точка 3 стапката: „40%“ се заменува со стапката: „60%“.

Во досегашната точка 3, која станува точка 4, алинејата прва се брише.

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:
„5) по стапка од 75% на промет на природно бесценето камење и природен бисер и предмети изработени со тие камења и бисер;“.

Досегашната точка 4, која станува точка 6, се менува и гласи:

„6) по стапка од 72,29% на промет на сурово кафе и по стапка од 75,81% на промет на пржено и мелено кафе и екстракт од кафе.“;

(10) во тар. број 10 точ. 1 до 5 се брише.

Досегашната точка 6 станува точка 1.

Во досегашната точка 7 која станува точка 2, во став 2 стапка. „45%“ се заменува со стапка: „67%“;

(11) во тар. број 12 точка 2 се менува и гласи:

„2. На промет на обuwки, освен обuwки на чишто промет се плаќа данок според други тар. броеви од оваа тарифа или на чишто промет е воведено ослободување од плаќање данок на промет на производи, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 3%. На производите од оваа точка, што се изработени со помалку од 20% домашни суровини и материјали по вредност се плаќа данок по стапка од 25%.“.

Член 29

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот и Тарифата на основниот данок на промет што е негов составен дел.

Член 30

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

64.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ НА РАДИОРЕЛЕЈНИОТ СИСТЕМ НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1979 ДО 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за извршување на Програмата за изградба на објекти на радиорелејниот систем на Југославија во периодот од 1979 до 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 јануари 1980 година.

ПР бр. 829

30 јануари 1980 година
Белград

По овластување од
Претседателот на Републиката
потпретседател на
Претседателството на СФРЈ,

Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ НА РАДИОРЕЛЕЈНИОТ СИСТЕМ НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1979 ДО 1983 ГОДИНА

Член 1

Средствата обезбедени со сојузен закон за извршување на Програмата за изградба на објекти на радиорелејниот систем на Југославија во периодот од 1979 до 1983 година (во натамошниот текст: Програма), што ќе ја утврди надлежниот сојузен орган, се користат во согласност со одредбите од овој закон и со Програмата.

Член 2

Правата и должностите на инвеститор за извршување на работите според Програмата ќе ги врши органот односно организацијата што ќе ја определи Сојузниот извршен совет.

Член 3

За извршувањето на работите и за потрошокот на средствата за извршување на Програмата, инвеститорот е должен секоја година до 31 март да поднесе извештај до Собранието на СФРЈ за претходната година, а по завршувањето на работите — и извештај за извршување на Програмата во целост.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

65.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ, НАБАВКА НА ОПРЕМА И ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1979 ДО 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Програмата на третата етапа на инвестиционите работи, набавка на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница во периодот од 1979 до 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 30 јануари 1980 година.

ПР бр. 831

30 јануари 1980 година
Белград

По овластување
од Претседателот
на Републиката
потпретседател на
Претседателството на
СФРЈ,

Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРОГРАМАТА НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ, НАБАВКА НА ОПРЕМА И ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1979 ДО 1983 ГОДИНА****Член 1**

Со овој закон се утврдува Програмата на третата етапа на инвестиционите работи, набавка на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница во периодот од 1979 до 1983 година (во натамошниот текст: Програма), за чие извршување се обезбедени средства со сојузен закон.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон се користат во согласност со одредбите на овој закон и со Програмата која е негов составен дел.

Член 3

Програмата опфаќа:

- 1) изградба на крајбрежни утврди, паралелни градби, напери и прегради, на 17 сектори на Дунав;
- 2) истражни работи (теренски истражни работи и изработка на хидраулички студии и модели);
- 3) снимање на подлогите на теренот;
- 4) следење на развојот на морфолошките промени;
- 5) студиски работи (анализи на ефектите од изведените регулациони градби и прогнози на ефектите од проектирањето на градбите);
- 6) изработка на инвестиционо-техничка документација и изведувачки проекти;
- 7) реконструкција на три постојни пловила, со вградување на хидраулички дигалки на подвижни мостови;
- 8) изградба на пловна направа за отстранување на пречки и за извршување на други работи на пловниот пат;
- 9) изградба на моторен влекач;
- 10) изградба и опремување на специјализирано пловило за контрола и следење на физичката состојба на пловниот пат;
- 11) набавка на преносливи геодетски, хидрометрички и други инструменти неопходни за извршување на регулационите работи и за следење на состојбата на пловниот пат;
- 12) постојан технички надзор над изведувањето на хидроградежните работи во согласност со соодветните прописи за изградбата на инвестициони објекти и со Инвестиционата програма за уредувањето на Дунав за пловидба од Белград до југословенско-унгарската граница.

Член 4

Опремата и техничките средства, прибавени во согласност со Програмата како општествени средства врз кои федерацијата има право на располагање, и се даваат на Установата за одржување на внатрешните пловни патишта на привремено користење, без надомест, а со обврска за таа установа да го обезбеди нивното одржување.

Член 5

Правата и должностите на инвеститор за извршување на Програмата ги врши Установата за одржување на внатрешните пловни патишта.

Отстапувањето на изградбата на инвестициони објекти односно изведувањето на одделни работи се врши според прописите за изградба на инвестициони објекти на онаа општествено-политичка заедница на чија територија се гради инвестициониот објект односно се изведуваат одделни работи.

Надзор над работите што според Програмата ги изведува Установата за одржување на внатрешните пловни патишта врши Сојузниот комитет за сообраќај и врски, а надзор над работите што ги изведуваат специјализирани организации на здружен труд — Установата за одржување на внатрешните пловни патишта.

Член 6

За извршувањето на работите и за потрошокот на средствата за извршување на Програмата Установата за одржување на внатрешните пловни патишта е должна секоја година до 31 март да поднесе извештај до Собранието на СФРЈ за претходната година и по завршувањето на работите да поднесе извештај за извршувањето на Програмата во целост.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА**НА ТРЕТАТА ЕТАПА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ, НАБАВКА НА ОПРЕМА И ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1979 ДО 1983 ГОДИНА**

Програмата на третата етапа на инвестиционите работи, набавка на опрема и технички средства за регулација на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница во периодот од 1979 до 1983 година опфаќа:

1. изградба на крајбрежни утврди, паралелни градби, напери и прегради, на секторите:

- 1) Бездан—Казук, km 1425,2 до 1422,2, во должина од 3.000 m;
- 2) Сига—Казук II km 1409 до 1405, во должина од 4.000 m;
- 3) Апатин, km 1405 до 1400, во должина од 5.000 m;
- 4) Вемел—Петреш, km 1394 до 1384,7 во должина од 9.300 m;
- 5) Аљмаш, km 1383 до 1379, во должина од 4.000 m;
- 6) Стактлар, km 1374,5 до 1369,5 во должина од 5.000 m;
- 7) Ердут—Богово, km 1369,5 до 1360,5, во должина од 9.000 m;
- 8) Даљ, km 1359 до 1350, во должина од 9.000 m;
- 9) Савулја, km 1350 до 1347,8 во должина од 2.200 m;
- 10) Мохово, km 1315 до 1308, во должина од 7.000 m;
- 11) Банаштор, km 1277,5 до 1267,5, во должина од 10.000 m;
- 12) Футог, km 1267,5 до 1261,5 во должина од 6.000 m;
- 13) Нови Сад, km 1253,5 до 1250 во должина од 3.500 m;
- 14) Бешка, km 1235,5 до 1.228,6, во должина од 6.900 m;

15) Сланкамен, km 1225 до 1207, во должина од 18.000 m;

16) Белјарица, km 1184,5 до 1180, во должина од 4.500 m;

17) Белград, km 1173 до 1162, во должина од 11.000 m;

2. истражни работи, и тоа:

1) теренски истражни работи со кои се утврдуваат постигнатите габарити на пловниот пат и хидрометриски и псамолошки мерења;

2) изработка на хидраулични студии и модели заради утврдување на постигнатите ефекти и подобрување на техничките решенија;

3. снимања на подлогите на теренот за изработка на инвестиционата техничка документација, на секторите:

1) Бездан—Казук, km 1425,2 до 1422,2 во должина од 3.000 m;

2) Сига—Казук II, km 1409 до 1405, во должина од 4.000 m;

3) Апатин, km 1405 до 1400, во должина од 5.000 m;

4) Вемел—Петреш, km 1394 до 1384,7 во должина од 9.300 m;

5) Аљмаш, km 1383 до 1379, во должина од 4.000 m;

6) Стаклар, km 1374,5 до 1369,5 во должина од 5.000 m;

7) Ердут—Богоево, km 1369,5 до 1360,5 во должина од 9.000 m;

8) Даљ, km 1359 до 1350, во должина од 9.000 m;

9) Савулја, km 1350 до 1347,8, во должина од 2.200 m;

10) Мохово, km 1315 до 1308, во должина од 7.000 m;

11) Банаштор, km 1277,5 до 1267,5 во должина од 10.000 m;

12) Футор, km 1267,5 до 1261,5, во должина од 6.000 m;

13) Нови Сад, km 1253,5 до 1250, во должина од 3.500 m;

14) Бешка, km 1235,5 до 1228,6 во должина од 6.900 m;

15) Сланкамен, km 1225 до 1207, во должина од 18.000 m;

16) Белјарица, km 1184,5 до 1180, во должина од 4.500 m;

17) Белград, km 1173 до 1162, во должина од 11.000 m;

4. следење на развојот на морфолошките промени во пловниот пат пред и по извршените регулациони работи;

5. студиски работи, и тоа:

1) анализа на ефектите од изградените регулациони градби;

2) прогноза на ефектите од проектираните технички решенија;

6. изработка на инвестиционата техничка документација и на изведувачките проекти на секторите:

1) Бездан—Казук, km 1425,2 до 1422,2 во должина од 3.000 m;

2) Сига—Казук II, km 1409 до 1404, во должина од 5.000 m;

3) Апатин, km 1405 до 1400, во должина од 5.000 m;

4) Вемел—Петреш, km 1394 до 1384,7 во должина од 9.300 m;

5) Аљмаш, km 1383 до 1379, во должина од 4.000 m;

6) Стаклар, km 1374,5 до 1369,5 во должина од 5.000 m;

7) Ердут—Богоево, km 1369,5 до 1360,5 во должина од 9.000 m;

8) Даљ, km 1359 до 1350, во должина од 9.000 m;

9) Савулја, km 1350 до 1347, во должина од 2.200 m;

10) Мохово, km 1315 до 1308, во должина од 7.000 m;

11) Банаштор, km 1277,5 до 1267,5 во должина од 10.000 m;

12) Футор, km 1267,5 до 1261,5, во должина од 6.000 m;

13) Нови Сад, km 1253,5 до 1250, во должина од 3.500 m;

14) Бешка, km 1235,5 до 1228,6, во должина од 6.900 m;

15) Сланкамен, km 1225 до 1207, во должина од 18.000 m;

16) Белјарица, km 1184,5 до 1180, во должина од 4.500 m;

17) Белград, km 1173 до 1162, во должина од 11.000 m;

7. реконструкција на три постојни пловила за транспорт на градежен материјал, со капацитет од 400 тони, и вградување хидраулични витли и подвижен мост со хидраулична дигалка со капацитет од 10 m³/час;

8. изградба на пловна направа за отстранување на пречки и за извршување на други итни работи на пловниот пат, која се состои од пловен понтон со носивост до 50 тони и хидраулична дигалка со носивост до 3 тони;

9. изградба на влекач со сила до 150 KS за влечење на две товарни возила, со капацитет од 400 тони при брзина од 15 km/час во мирна вода, со можност за работа и во поплитки води;

10. изградба на специјализирано пловило со сила до 300 KS за хидротехнички мерења, заради контрола и следење на состојбата на пловниот пат и на ефектите од изградените регулациони системи, со вградена опрема која се состои од електронски уред за мерење на длабочината и за утврдување на релјефот на пловниот пат, со уреди за мерење на брзината на водата, како и за хидролошки и псамолошки мерења;

11. набавка на преносливи геодетски инструменти (нивелмани, теодолити, дистромати и ласери со висока прецизност), хидрометриски инструменти (хидрометриски крила, електронски уреди за мерење на брзината и длабочината на водата, батометри и каролифакачи) и други инструменти (телеметри, радари и сл.), неопходни за изведување на регулациони работи и за следење на состојбата на пловниот пат;

12. постојан технички надзор над изведувањето на хидроградежните работи во согласност со соодветните предписи за изградбата на инвестициони објекти и со Инвестиционата програма за уредувањето на Дунав за пловидба од Белград до југословенско-унгарската граница.

66.

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ВО 1980 ГОДИНА

1. Заради обезбедување побрз развој на дејностите за кои со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) е утврдено дека се од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој на Југославија, а во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), ќе се намалува царината на увозот на специфична опрема за тие дејности.

2. Решенијата за царинските контингенти се донесуваат во согласност со обврските што Федерацијата ги презеде со договорите и со општествените договори склучени заради спроведување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

3. Со решенијата за царинските контингенти ќе се намалува царината на увозот на специфична опрема што не се произведува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно што е предвидена во самоуправните спогодби што ги склучиле производителите на опрема — машиноградбата и корисниците — инвеститори.

4. Со царинските олесненија, во рамките на царинските контингенти за увозот на специфична опрема, ќе се поттикнува договорениот селективен развој на дејностите за кои со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година е предвидено дека се од посебно значење за реализацијата на договорената политика во вкупниот развој на Југославија, и тоа:

1) енергетиката (производство и пренос на електрична енергија и производство и преработка на јаглен, нафта, природен и технички гас);

2) агроиндустрискиот комплекс;

3) суровинските дејности (црната металургија, металургијата на обоените метали, производите на базната хемија и производите на неметали);

4) машиноградбата и бродоградбата;

5) магистралниот сообраќај;

6) странскиот туризам.

5. Царината, во смисла на точка 1 на оваа одлука, може да се намалува на 5% на увозот на специфична опрема за дејностите што се најзначајни и најмногу заостануваат во досегашната реализација на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, во согласност со член 2 став 2 на Договорот за посебните мерки на економската политика за поттикнување на договорениот развој на дејностите од посебно значење за остварување на политиката на вкупниот развој на земјата утврдена во Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/79).

На дејностите што не се опфатени со став 1 на оваа точка, царината може да се намалува до 50% од разликата помеѓу стапката на царината од 5% и стапките на царините пропишани во Царинската тарифа.

6. Намалувањето на царината на 5% ќе се применува на увозот на специфична опрема, и тоа за:

- 1) рудници на јаглен;
- 2) термоелектрани на јаглен;
- 3) хидроелектрани;
- 4) нуклеарни електрани;
- 5) пренос и трансформација на електричната енергија од 380, 220 и 110 kW и диспечерските центри;
- 6) истражување и производство на нафта и гас;
- 7) секундарна преработка на нафта;
- 8) истражување и изградба на капацитети за експлоатација на маслени шкрилци;
- 9) рудници на железна руда и производство на примарни фази на црната металургија;
- 10) валалнички постројки во интегралниот циклус на производството — за асортиман и обем на производите кои недостигаат на пазарот, за што организациите на здружен труд на црната металургија меѓусебно и со други потрошувачи ќе склучат самоуправни спогодби во согласност со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на црната металургија во периодот од 1976 до 1980 година;

11) рудници на обоените метали и примарната преработка во обоената металургија;

12) рудници на неметали и облагородување на метали;

13) производство на производи на базната хемија што се наведени во Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развојот на производите на базната хемија во периодот од 1976 до 1980 година;

14) производство на основни земјоделски производи (механизација за индустриско производство на пченица, рж, јачмен, оризова арпа, овес, пченка, шеќерна репа, сончоглед, памук, соја, маслодајна репка, маслини, тутун, зеленчук, луцерка, детелина, слажна пченка, добиточна репа, хмељ, овошје, грозје на плантажи, ловење и производство на морска риба и одгледување и производство на слатководна риба);

15) производство на масло;

16) сточарство (механизација за индустриско производство на добиток, на добиточни производи и живина, и тоа: одгледување и гоеење на говеда, производство на млеко, одгледување и гоеење на свињи, одгледување и гоеење на овци, производство на волна и млеко, одгледување и гоеење на живина и производство на јајца);

17) странски туризам (специфичната опрема за развој на странскиот туризам се утврдува во постапката пропишана во точ. 12 и 13 на оваа одлука, по претходно прибавеното мислење од Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи);

18) магистрален сообраќај (железнички сообраќај: електрични, дизел и хидраулични локомотиви, електромоторни возови, специјални товарни вагони, безбедност на железничкиот сообраќај на СС, ТК и др., манипулација со стоки и опрема за одржување и реконструкција на другите; безбедност на воздушната пловидба; аеродромска опрема — само за аеродромите за меѓународниот сообраќај; безбедност на поморскиот сообраќај и безбедност на внатрешните пловни патишта; магистралниот телефонски и телеграфски сообраќај; инфраструктура во пристаништата и во луците која служи за претоварување во линискиот, контейнерскиот и масовниот превоз и модернизација на претоварните капацитети (опрема што служат за контейнерски, линиски и масовен претовар).

Намалувањето на царината на 5% ќе се применува и на увозот на бродови и бродска опрема.

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, на увозот на специфична опрема за рудниците на јаглен со јамска експлоатација ќе се применуваат стапките на царина „Слободно“.

7. Процентот на намалувањето на царината од 50% од разликата помеѓу стапката на царината од 5% и стапките на царините пропишани во Царинската тарифа ќе се применуваат на увозот на специфична опрема, и тоа за:

1) изградбата на магистрални нафтоводи и гасоводи;

2) истражувањето за унапредување технологијата за добивање на гас од домашен јаглен;

3) истражувањето и производството на нуклеарни суровини;

4) истражувањето и производството на соларна и геотермална енергија;

5) водостопанството (системи за наводнување, одводнување и пречистување на отпадните води);

6) геолошките истражувања;

7) капацитетите за производството на кокс;

8) производството на шеќер и производството на маргарин, чија што изградба е започната; односно чијшто капацитети се содржани во склучените договори;

9) заштитата на човековата средина;

10) производството на огноотпорен материјал;

11) постројките за примарна преработка на нафта утврдена со член 7 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на производството и преработката на нафта и гас во периодот од 1976 до 1980 година и на објектите на континуитетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/79), кој го подобруваат рангманот на искористувањето на нафтата до односот 25 : 75 на црни и бели производи, вклучувајќи ги и капацитетите за дегазолизација и десумпоризација;

12) производството на бел лим;

13) производството на електрична енергија на течни горива за објекти чија што изградба е опфатена со Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на електростопанството на јагленот и на нови видови енергија во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77);

14) производството на протеинска добиточна храна врз база на домашни суровини.

8. Процентот за намалувањето на царината од 50% од разликата на стапката на царината од 5% и стапките на царините пропишани во Царинската тарифа ќе се применува и на увозот на специфичната опрема за политичко-информативната дејност.

9. Процентот на намалувањето на царината од 40% од разликата помеѓу стапката на царината од 5% и стапките на царините пропишани во Царинската тарифа ќе се применува на увозот на специфичната опрема за преработка на морска и слатководна риба.

10. Процентот на намалувањето на царината од 30% од разликата помеѓу стапката на царината од 5% и стапките на царините пропишани во Царинската тарифа ќе се применува на увозот на специфичната опрема, и тоа за:

1) преработка на течно млеко и производство на путер и сирење; кланици и преработка на месо;

2) индустријата на готови и полуготови јадења;

3) складовите и ладилниците за прехранбеното производство и за дистрибутивни центри;

4) машиноградбата и бродоградбата и тоа за:

а) производството на опрема за енергетиката;

б) производството на опрема за рударството и градежништвото;

в) производството на машини, уреди и постројки за металургијата, за базната хемија, за прехранбената индустрија и за селекционирањето на метали;

г) производството на трактори, земјоделски машини, орудија, опрема, уреди и др.;

д) производството на машини за обработка на метали;

е) производството на електронска и друга опрема (сметачи, професионална електроника, опрема за телефонски центри, електронски, пневматски и хидраулични компоненти и сл.) за системите за автоматизација, контрола за регулација на телекомуникациите, информирањето и управувањето со процесите на работата;

е) производството на транспортни средства (стопански, друмски и шински возила и бродови);

ж) производството од областа на кооперирачката индустрија за селектирано производство во машиноградбата и бродоградбата (механички, електрични и електронски компоненти како што се: агрегати на сила, хидраулична и пневматска опрема, полупроизводи и елементи, потсклопови, склопови и други делови за вградување во сериска и поединечна опрема и постројки);

з) производството на опрема за производството на вооружување и воена опрема што ќе се финансираат од други извори;

с) производството на опрема за заштита на човековата средина (опрема за собирање и преработка на отпадоци, опрема за намалување количината на отпадоци и загадување и опрема за чиста технологија);

и) производството на посебни алати за унапредување на технологијата и обработката на метали;

б) изградбата на објекти од средствата на придонесот на југословенските работници привремено вработени во странство, ако тие објекти се изградуваат во подрачјата што според прописите на републиките, односно автономните покраини се сметаат за недоволно развиени.

11. По исклучок од одредбата на точка 5 на оваа одлука, на увозот на специфична опрема за хигиенско-техничка заштита во рудниците на јаглен со подземна експлоатација, специфичната опрема за професионална рехабилитација на инвалиди и за детска заштита, царината може да биде намалена од 50%, вклучувајќи ја и стапката на царината „Слободно“.

Специфичната опрема од став 1 на оваа точка се утврдува во постапката пропишана со точ. 12 и 13 на оваа одлука, по претходно прибавеното мислење од Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита.

12. Основните организации на здружен труд, односно општите грански здруженија на Југославија, поднесуваат барања за намалување на царината до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, со мислење на Општото здружение на индустријата на преработката на метали на Југославија за тоа дали опремата за која се бара намалување на царината се произведува или не се произведува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако производителите на опремата и корисниците на таа опрема склучиле самоуправна спогодба во согласност со договорите за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, основните организации на здружен труд се должни до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија со своето барање од став 1 на оваа точка да го поднесат и текстот на таа самоуправна спогодба.

13. Сојузниот комитет за енергетика и индустрија според барањата на организациите на здружен труд, поднесени во смисла на точка 2 на оваа одлука, ќе ги утврдува списоците на специфичната опрема, тргувајќи од тоа како специфична опрема да се сметаат машини, апарати и уреди, односно нивните

основни технолошки компоненти, кои се наменети на оној вид производство и услуги што се вршат во дејностите наведени во точ. 6 до 10, односно во точка 11 на оваа одлука и под условот таа опрема да не се произведува во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно да е опфатена со самоуправниите спогодби што ги склучиле производителите на опрема — машиноградбата и корисниците — инвеститорите.

Под специфична опрема, во смисла на оваа одлука, не се сметаат постројки што користат мазут како гориво.

Одредбата на став 2 на оваа точка не се однесува на увозот на постројки што се врши во согласност со точка 7 под 13 на оваа одлука.

При утврдувањето на списоците на специфичната опрема учествуваат и Сојузниот секретаријат за финансии и Сојузната управа за царини.

14. Сојузниот комитет за енергетика и индустрија во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето ќе го утврди списокот на специфичната опрема и тој список ќе го достави до Сојузниот секретаријат за финансии кој, во рок од 15 дена од денот на приемот на списокот ќе му предложи на Сојузниот извршен совет донесување на соодветно решение за царинскиот контингент.

15. По исклучок од одредбите на оваа одлука, на увозот на електронски сметачи за потребите на Сојузниот завод за статистика, на републичките заводи за статистика и на покраинските заводи за статистика царината може да биде пониска од 5% вклучувајќи ја и стапката на царината „Слободно“.

16. Оваа одлука се применува од 1 јануари до 31 декември 1980 година.

17. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 22
24 јануари 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

67.

Врз основа на член 137 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, а по прибавено мислење од Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ И ДА СЕ ПЛАЌААТ ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕДСТАВНИШТВАТА И ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СТРАНСТВО И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите под кои можат да се користат и да се плаќаат трошоците на претставништвата и делегатите во странство и другите трошоци на работењето со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77 и 17/78) во точка 1 зборовите „средствата од член 122 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“

се заменуваат со зборовите: „девизите во согласност со самоуправниата спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, односно со девизите остварени за плаќање на увозот на стоки“.

2. Во точка 2 зборовите: „средствата од член 122 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“ се заменуваат со зборовите: „девизите во согласност со самоуправниата спогодба од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство“.

3. По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. Вкупните трошоци на претставништвата и на делегатите во странство можат да се зголемат во тековната година до 5% во однос на вкупно остварените трошоци од претходната година, под услов извозот да е зголемен најмалку за 10% во однос на претходната година.“

Трошоци за репрезентација на претставништвата и на делегатите во странство не можат да надминеат 10% од вкупните трошоци во тековната година, со тоа што така утврдениот износ да не може да биде поголем од трошоците за репрезентација исплатени во претходната година.“

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1980 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 23
24 јануари 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

68.

Врз основа на член 87 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА МОЖАТ СО ДИНАРИ ДА ПЛАЌААТ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛУГИ ШТО ГИ КОРИСТАТ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите под кои граѓани и граѓански правни лица можат со динари да плаќаат определени услуги што ги користат во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/77 и 33/78) во точка 1 одредбата под 3 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 24
24 јануари 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

69.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА

I. Во Одлуката за утврдување на магистралните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78), во текстот под II. се вршат следните измени и дополненија:

1) точка 1 се менува и гласи:

„1. патот југословенско-австриска државна граница — Коренско седло — Јесенице — Љубљана — Загреб, — Поповача — Жупања — Белград — Раља — Баточина — Ниш — Владичин Хан — Скопје — Гевгелија — Богородица — југословенско-грчка граница, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

1) југословенско-австриска државна граница Љубељ — Накло;

2) југословенско-италијанска државна граница Ратече — Подкорен;

3) Сесвете (Загреб) — Врбовац — Бјеловар — Гурјевац;

4) Поповача — Сисак — Жажина;

5) Бјеловар — Велики Зденци — Гарешница — Кутина;

6) Нашице — Славонска Пожега — Нова Градишка;

7) Жупања — Вуковар;

8) Жупања — Шички Брод (Тузла)

9) Белград — Панчево — Улма — Вршац — Вагин — југословенско-романска државна граница;

10) Раља — Смедерево;

11) Баточина — Крагуевац;

12) Ниш — Димитровград — Градина — југословенско-бугарска државна граница;

13) Владичин Хан — Сурдулица — Стрезимировци — југословенско-бугарска државна граница;“;

2) точка 3 се менува и гласи:

„3. патот југословенско-австриска државна граница — Вич — Дравоград — Марибор — Птуј — Вараждин — Копривница — Вировитица — Осиек — Богоево — Кула — Вечеј — Милошево — Кикинда — Наково — Југословенско-романска државна граница, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

1) Вараждин — Иванец — Голубовац — Велика Вес;

2) југословенско-унгарска државна граница — Гола — Копривница — Крижевци — Врбовац;“;

3) точка 4 се менува и гласи:

„4. патот Картељево — Ново Место — Метлика — Карловац — Босански Нови — Бања Лука — Добој — Тузла — Мефаш — Каракај (Зворник) — Бања Ковиљача — Лозница — Валево — Лазаревац — Марковац — Рготина, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

1) Ново Место — Матковец;

2) Војник — Крстиња — Велика Кладуша — Цазин — Србљани;

3) Сисак — Петриња — Глина;“;

4) точка 9 се менува и гласи:

„9. патот Колашин — Андриевица — Пеќ — Долац — Приштина — Лесковац — Власотинце — Пирот, како и патот што се спојува со него: Долац — Хромозик — Гаковица — Поношевац — југословенско-албанска државна граница;“;

5) точка 11 се менува и гласи:

„11. патот Птуј — Крапина — Загреб — Карловац — Раковица — Бихаќ, Рипач — Ужљебиќ — Доњи Лапац — Доњи Срб — Личка Калдрма — Стрица — Книн — Сплит, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

1) Губашево — Кумровец;

2) Книн — Шибеник;“;

6) точка 12 се менува и гласи:

„12. патот југословенско-унгарска државна граница — Горичан — Чаковец — Вараждин — Загреб — Карловац — Риека — Рупа — Козина — југословенско-италијанска државна граница, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

1) Чаковец — Ледава — Долга — Вас — југословенско-унгарска државна граница;

2) Загреб — Жажина — Петриња — Костајница;

3) Дуга Реса — Јосипдол — Модруш — Језеране;“;

7) точка 18 се менува и гласи:

„18. патот југословенско-унгарска државна граница — Бачки Бриег — Сомбор — Бачка Паланка — Биелина — Тузла — Кладањ — Вогошќа (Сараево) — Добро Поље — Брод на Дрини — Никшиќ — Титовград — Божај — југословенско-албанска државна граница, како и патот што се спојува со него: Бачка Паланка — Илок — Шид — Адашевци (до магистралата 1);“;

8) точка 19 се менува и гласи:

„19. патот Белград — Обреновац — Шабац — Лозница — Бања Ковиљача — Зворник — Власеница — Хан Пијесак — Подроманија (Соколац) — Љубогошќа (Сараево), како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

1) Каракај — Мали Зворник — Љубовија — Бајина Башта — Титово Ужице;

2) Власеница — Кладањ;

3) Подроманија (Соколац — Рогатица — Месиќи);“;

9) точка 21 се менува и гласи:

„21. патот Нови Сад — Рума — Шабац — Валево — Пожега — Титово Ужице — Припоље — Биело Поље — Рибаревина, како и патот што се спојува со него: Пожега — Ариље — Ивањница — Бук — Куманица — Брњица — Штавал — Тузиње — Бољаре — Срѓавац — врска со патот број 2 (Јадрански пат);“;

10) точка 23 се менува и гласи:

„23. патот Мали Пожаревац — Младеновац — Крагуевац — Равни Гај — Мрчаевци, како и патот што се спојува со него: Равни Гај — Кралево;“;

11) точка 25 се менува и гласи:

„25. патот Кладово — Прахово — Заечар — Ниш — Приштина — Призрен — Жур — југословенско-албанска државна граница, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

- 1) Кладово — Голубац — Пожаревац;
- 2) Приштина — Ѓвилане — Прешево;“;
- 12) точка 26 се менува и гласи:

„26. патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — Подмеље — Охрид — Битола — Креница — Медитлија — југословенско-грчка државна граница, како и патот што се спојува со него: Требињиште — Струга — Кафасан — југословенско-албанска државна граница;“;

13) во точка 28 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка 29, која гласи:

„29. патот Кралевица — мост копно — Крк — Омишаљ — Крк — Башка — со траект — Лопар — Раб — Мишњак — со траект — Стара Новаља — Паг — Ражанац — Поседарје — Зелени Храст — Бенковац — Дрниш — Муч — Клис — Блато на Цетина — Шестановац — Загвозд — Вргорац — Пролог — Кула — Моринска — Метковиќ.“

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 25

24 јануари 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

70.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист СФРЈ“, бр. 27/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОМЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА

1. Наименувањето на тар. број 97.06/6 Лизгалки и ролшуи, со чевли или без чевли се менува и гласи:

„97.06/6 Лизгалки и ролшуи, со чевли или без чевли:

- | | |
|-----------------------|-------|
| а) лизгалки со чевли | 15% |
| б) лизгалки без чевли | 15% |
| в) ролшуи со чевли | 15% |
| г) ролшуи без чевли | 15%“. |

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 26

24 јануари 1980 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

71.

Врз основа на член 14 ст. 2 и 3 од Законот за основите на општествените совети и за сојузните општествени совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), учесниците во работата на Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување, на седницата на Советот од 11 јануари 1980 година донесоа

ДЕЛОВНИК

ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА ПРАШАЊА НА ОПШТЕСТВЕНОТО УРЕДУВАЊЕ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Задачите утврдени со Законот за основите на општествените совети и за сојузните општествени совети, Сојузниот општествен совет за прашања на општественото уредување (во натамошниот текст: Советот) ги врши на седници.

Учесниците во работата на Советот својата улога ја остваруваат преку своите делегати.

Член 2

Секој учесник во работата на Советот има право да предложи разгледување на определено прашање на седница на Советот, за што одлучува Советот.

Органите, организациите и заедниците, што не учествуваат во работата на Советот, како и работните луѓе и граѓаните можат, преку определен учесник во работата на Советот или непосредно до Советот, да упатат иницијатива за разгледување на определено прашање на седница на Советот, за што одлучува Советот.

Координациониот одбор на Советот ги разгледува иницијативите од став 2 на овој член, и го известува Советот за своето мислење во врска со упатените иницијативи.

Координациониот одбор на Советот го известува подносителот на предлогот и иницијативата за определувањето на Советот во врска со разгледувањето на предлогот и иницијативата.

Член 3

Учесниците во работата на Советот определуваат свои делегати зависно од прашањата што се на дневен ред на седницата на Советот и водат сметка за соодветен континуитет во разгледувањето на прашањата коишто веќе биле на дневен ред на седницата на Советот.

Секој учесник во работата на Советот може, за седница на Советот да определи до три делегати, доколку Координациониот одбор на Советот за одделна седница не определи поинаку.

Член 4

Разгледување на определени прашања на седница на Советот се врши, по правило, врз основа на претходни консултации во соодветни органи, односно тела на учесниците во работата на Советот.

Учесниците во работата на Советот ќе настојуваат, во претходните консултации, со оглед на природата на прашањата што се на дневен ред на седницата на Советот, да обезбедат нивно сестрано стручно, научно и идејно-политичко разгледување.

Член 5

Учесниците во работата на Советот, заради подготвување на седници на Советот и вршење други работи што овозможуваат поуспешна работа на Советот, остваруваат соработка во рамките на Координациониот одбор на Советот.

Член 6

Работата на Советот е јавна.

Претставници од средстава за јавно информирање присуствуваат на седница на Советот заради известување на јавноста за работата на Советот, односно за прашањата што се разгледуваат на неговата седница.

Член 7

Советот на погоден начин ја известува јавноста за програмата и за резултатите од својата работа.

Член 8

Координациониот одбор на Советот може, со претходна согласност од учесниците во работата на Советот, да одлучи на седницата на Советот одделни или сите прашања да се разгледуваат без присуство на претставници на средствата за јавно информирање, ако тоа го бараат интересите на безбедноста или на одбраната на земјата или други општествени интереси.

Член 9

Координациониот одбор на Советот може, врз основа на заклучок на Советот да даде соопштение за средствата за јавно информирање, за прашањата што се разгледувани без присуство на јавноста.

Советот, односно Координациониот одбор на Советот може да го овласти претседателот на Советот да го утврди текстот на соопштението.

Претседателот на Советот или лицето што тој ќе го определи може, по седницата на Советот да одржи состанок со претставниците на средствата за јавно информирање што ја следеле работата на Советот, заради давање соодветни објасненија.

II. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ

Член 10

Заради остварување на своите функции, односно извршување на задачите за коишто е надлежен, Советот утврдува рамковна програма за својата работа (во натамошниот текст: програмата за работа).

При изработката на програмата за работа Советот тргнува од предлозите на учесниците во работата на Советот, коишто треба да утврдат и да предложат за кои начелни и други општи прашања од нивните програми сакаат да се утврдат заеднички предлози и мислења на седницата на Советот.

Учесниците во работата на Советот обезбедуваат навремено извршување на претходни консултации за темите што се на дневен ред на седницата на Советот.

Член 11.

Програмата за работа се утврдува за период од една година, а може да се утврди и за подолг временски период.

Врз основа на едногодишната програма за работа, Координациониот одбор на Советот, во согласност со Советот, може да ја утврди динамиката на нејзиното остварување, односно приоритетот во разгледувањето на определени прашања во покус временски период.

Член 12

Програмата за работа ги содржи особено:

- 1) темите, односно прашањата што Советот ќе ги разгледува во периодот за кој програмата се донесува;
- 2) носителите на стручните работи за подготвување на одделни материјали утврдени со програмата за работа;
- 3) ориентационите рокови во кои одделни прашања ќе се разгледуваат;

4) кусо образложение за потребата од разгледување на одделни теми.

Советот може, на предлог од Координациониот одбор, да разгледува и прашања што не се вклучени во програмата за работа, а се упатени до Советот во смисла на член 2 од овој деловник, ако учесниците во работата на Советот оценат дека е неопходно за тие прашања на седницата на Советот да се извршат пошироки консултации и да се утврдат заеднички определувања.

Член 13

Нацрт-програмата за работа се доставува до учесниците во работата на Советот и до заинтересираните органи и организации, заради давање мислења, предлози и сугестии.

Врз основа на мислењата, предлозите и сугестиите, Координациониот одбор на Советот ја утврдува предлог-програмата за работа.

Програмата за работа се утврдува на седница на Советот.

Член 14

Програмата за работа се доставува до учесниците во работата на Советот и до заинтересираните органи, организации и заедници, и може да се објави на соодветен начин.

III. ПОДГОТВУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ

Член 15

Разгледувањето на прашања на седници на Советот се врши врз основа на претходно подготвен и доставен материјал.

Предлагачот, односно иницијаторот за разгледување на определено прашање на седница на Советот може, кога предлага вклучување во програмата за работа, да преземе обврска дека ќе го обезбеди подготвувањето на потребните материјали за тоа прашање за седница на Советот, или на Координациониот одбор на Советот да му го предложи органот, односно организацијата што треба да го подготви материјалот.

Ако предлагачот, односно иницијаторот за разгледување на определено прашање на седница на Советот не презел обврска да го подготви неопходниот материјал, материјалот го подготвува надлежниот орган или организацијата во чиј делокруг спаѓа прашањето што е предмет за разгледување на седница на Советот.

Член 16

Кога ќе оцени дека тоа е целесообразно Советот може да формира работни тела на Советот (комисии, работни групи и сл.), заради проучување и разгледување на одделни прашања и заради подготвување на материјали, односно мислења и предлози за седница на Советот.

По исклучок, ако тоа итноста на работите и задачите го бара, Координациониот одбор на Советот може со заклучок да го формира работното тело од став 1 на овој член, со тоа што е должен за тоа да го извести Советот на првата наредна седница.

Составот на работните тела на Советот го утврдува Координациониот одбор на Советот, во зависност од природата на работната задача.

Член 17

Материјалот што се подготвува за седница на Советот, по правило, ги содржи основните прашања за кои треба да се изврши размена на мислења на седницата на Советот, краток приказ на состојбата или на содржината на поставеното прашање, предлози за соодветни решенија на отворените прашања.

од начелен карактер со образложение, евентуално и во алтернативи, како и приказ на последиците што произлегуваат од различните решенија.

Основниот материјал за седница на Советот може да содржи и поширока документација (интегриран законски текст, информација, анализа, и др.) којашто може да послужи за поцелосно согледување на основните и отворените прашања.

Член 18

Подготвениот материјал за седница на Советот се доставува, во потребен број примероци, до учесниците во работата на Советот заради претходни консултации, и тоа најдоцна 30 дена пред денот определен за одржување на седницата на Советот на која тој материјал ќе се разгледува.

По исклучок, ако поради итност е неопходно на Советот што поскоро да се изразат мислења и предлози за некое прашање, седницата на Советот може да се одржи и ако материјалот е доставен најдоцна 14 дена пред денот определен за одржување на седницата на Советот на која тој материјал ќе се разгледува.

Член 19

Заради навремено запознавање со материјалот што ќе се разгледува на седница на Советот, материјалот се доставува преку Сојузниот секретаријат за информации до претставниците за јавно информирање, освен ако материјалот не е означен како строго доверлив, односно само за интерна употреба.

Член 20

Предлагачот на материјалот, телото што подготвува определен материјал, Координациониот одбор на Советот или претседателот на Советот, ако оценат дека тоа е од значење за заштитата на определен општествен интерес, го утврдуваат соодветниот степен на доверливост за материјалите што се подготвени за седница на Советот.

Советот може на седницата, пред почетокот на разгледувањето на материјалите што се подготвени во рамките на Советот, повторно да го оцени утврдениот степен на доверливост и да го измени.

Член 21

Дневниот ред на седницата на Советот, по претходна консултација со Координациониот одбор на Советот, го предлага претседателот на Советот, водејќи сметка за задачите и роковите утврдени со програмата за работа на Советот, како и за предлозите и иницијативите на учесниците во работата на Советот, кога е неопходно да се разгледа определена тема што не е предвидена со програмата за работа на Советот.

Член 22

Седница на Советот свикува претседателот на Советот по сопствена иницијатива, по предлог на Координациониот одбор на Советот или по предлог на еден или на повеќе учесници во работата на Советот.

Координациониот одбор на Советот може, пред седницата на Советот, да го предложи начинот за разгледување на предложената тема и за тоа навремено да ги извести учесниците во работата на Советот.

Член 23

Известување за свикнување на седница на Советот се доставува до учесниците во работата на Советот и до соодветни републички, односно покраински совети, ако со соодветен акт во социјалистичката република и во социјалистичката автономна покраина не е определено поинаку.

Член 24

Известување за свикнување на седница на Советот со подготвените материјали се доставува до: раководителот и членовите на работното тело на Советот што го подготвило материјалот за седница на Советот и до други институции, зависно од прашањата што се на дневен ред на Советот и во согласност со заклучокот на Координациониот одбор на Советот.

Член 25

Покана за седница на Советот, заради учество во работата на Советот по определено прашање се доставува, со подготвените материјали, и до функционерот кој раководи со сојузен орган на управата, односно со сојузна организација, кога на дневен ред се прашањата што спаѓаат во делокругот на органот, односно на организацијата со која тој раководи.

Член 26

Покана за седница на Советот, со подготвените материјали, се доставува до научните, стручните и други организации и заедници, како и до општествено-политичките, научните, стручните и други јавни работници што ќе ги определи Координациониот одбор на Советот по прибавено мислење од учесниците во работата на Советот.

Покана за седница на Советот, со подготвените материјали, се доставува и до раководителите на работните тела на Советот, чијашто задача е во непосредна врска со предметот на разгледувањето на седницата на Советот.

IV. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ И ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА СЕДНИЦИТЕ НА СОВЕТОТ

Член 27

Советот може да работи ако на седницата присуствува мнозинство од делегатите на учесниците во работата на Советот.

Седницата на Советот почнува со утврдување на дневен ред.

На предлог од претседателот на Советот, зависно од карактерот на темите што се на дневен ред и од други околности, Советот, по правило, пред преминувањето на дневниот ред, го утврдува начинот на работата и другите околности од значење за рационална и ефикасна работа.

Член 28

На седниците на Советот се води дискусија за прашањата што се на дневен ред на седниците на Советот, односно се изразуваат мислења и предлози заради нивно усогласување.

Мислењата и предлозите на Советот се утврдуваат како единствени или во алтернативи, врз основа на изјаснувањето на учесниците во работата на Советот чии делегати присуствуваат на седницата на Советот.

Ако утврди дека за одделни прашања се изразени големи разлики во мислењата, Советот може да им предложи на учесниците во работата повторно да ги разгледаат спорните прашања или да им препорачи продолжување на меѓусебните консултации, заради изнаоѓање на заеднички решенија.

Член 29

На почетокот на расправата за секоја точка од дневниот ред на седницата на Советот, оној којшто го подготвил материјалот, односно го предложил разгледувањето на таа точка од дневниот ред може да даде уводни забелешки, односно дополнителни образложенија за отворените прашања од начелен карактер и за предлозите за кои е потребно изјаснување на Советот.

Член 30

Претседателот на Советот е должен да ги запознае присутните на седницата на Советот со содржината на предлозите и мислењата коишто, во врска со прашањата од дневниот ред на седницата на Советот, се доставени во писмена форма пред седницата на Советот.

Член 31

Откако ќе утврди дека нема повеќе говорници по определеното прашање, претседателот на Советот е должен да констатира дали постојат единствени мислења и предлози, или дека се изнесени различни мислења и предлози.

Член 32

За работата на седницата на Советот се води записник.

Записникот содржи: име на претседавачот на седницата, имиња на присутните, дневен ред на седницата, имиња на учесниците во дискусијата, времетраењето на седницата, како и утврдените предлози и мислења на Советот, ако Советот или Координациониот одбор на Советот не заклучат за тоа да се подготви посебна информација.

Информацијата за мислењата и предлозите изнесени на седницата на Советот ја верификува Советот или Координациониот одбор на Советот, ако Советот го овласти.

Делегатот на учесници во работата на Советот, којшто го издвоил мислењето за определено прашање, може да бара тоа мислење да се внесе во записникот, односно во информацијата.

Записникот се доставува до учесниците во работата на Советот, а се верификува на седница на Координациониот одбор на Советот.

Одредбите од овој член сообразно се применуваат и на седниците на Координациониот одбор на Советот.

Член 33

Текот на седницата на Советот, по правило, се снима магнетофонски или се стенографира.

Магнетофонската снимка, односно стенографските белешки од седницата на Советот, претставуваат составен дел на записникот и носат ознака „неавторизиран текст од интерен карактер“.

Советот, односно Координациониот одбор на Советот може да одлучи определена магнетофонска снимка или стенографски белешки да се сметаат доверливи.

Магнетофонската снимка и стенографските белешки се доставуваат до органите и организациите што учествуваат во работата на Советот, како и до работните тела што ќе работат врз реализацијата на ставовите на Советот, најдоцна пет дена од денот на одржањата седница на Советот.

Магнетофонската снимка и стенографските белешки се доставуваат и до документационата служба на Собранието на СФРЈ и до Сојузниот извршен совет, заради систематизирање и средување по теми и соодветни области.

Пошироко користење на магнетофонската снимка и на стенографските белешки може да се врши само врз основа на заклучок на Координациониот одбор на Советот.

Член 34

Советот може, со други сојузни општествени совети, да одржува заеднички седници кога тоа ќе се заклучи на седница на координационите одбори на односните совети, тргнувајќи од потребата за поцелосно согледување на прашањата што се предмет на заедничко согледување.

На заедничките седници претседаваат наизменично, опored постигнатиот договор, претседателите на сојузните општествени совети.

V. КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР НА СОВЕТОТ

Член 35

Координациониот одбор на Советот, по правило, е во постојан состав и го сочинуваат по еден делегат од учесниците во работата на Советот и претседателот на Советот.

Членови на Координациониот одбор на Советот од социјалистичките републики и од социјалистичките автономни покраини се претседателите на соодветниот републички или покраински совет, ако со закон или со друг акт во социјалистичката република или во социјалистичката автономна покраина не е определено поинаку.

Во случаите во кои Координациониот одбор на Советот:

1) ги определува органите и организациите и научните, стручните и други јавни работници, чие учество треба да се обезбеди на седница на Советот, во согласност со критериумите што ќе ги утврди Советот;

2) ги верификува записниците од седниците на Советот и на Координациониот одбор;

3) ги формира работните тела на Советот, врз основа на заклучок на Советот;

4) врши и други работи што се однесуваат на подготвувањето на седница на Советот (предлагање на дневниот ред, свикнување на седница на Советот, разгледување на доставените иницијативи и сл.), — во работата на Координациониот одбор на Советот учествуваат само делегатите на учесниците во работата на Советот од федерацијата.

Член 36

Координациониот одбор на Советот:

1) ги утврдува нацртот и предлог-програмата за работа на Советот;

2) ги верификува предлозите, мислењата, информациите и други материјали, ако за тоа е овластен со заклучок на Советот;

3) ги определува органите и организациите чие учество треба да се обезбеди на седницата на Советот, во зависност од прашањата што се на дневен ред на седницата на Советот, а во согласност со критериумите што ќе ги утврди Советот;

4) ги верификува записниците од седница на Советот;

5) му предлага на Советот кандидат за секретар на Советот;

6) формира работни тела на Советот, врз основа на заклучок на Советот;

7) врши и други работи за кои ќе го овласти Советот.

Член 37

Координациониот одбор на Советот, согласно со програма за работа на определени научни, стручни и други јавни работници или научни институции може да им довери научна обработка на определени прашања за потребите на Советот.

Член 38

По исклучок, Координациониот одбор на Советот, во согласност со програмата за работа, согласно со заклучок на Советот, може да предложи организирање на посебни научни и стручни собири (научни советувања, тркалезна маса и сл.), заради разгледување на определени прашања.

Координациониот одбор на Советот, во посебно оправдани случаи, може да препорача и материјално да се стимулира — со партиципација на средства за надомест на неопходните трошоци — орга-

низирањето на научни собири што ги организираат професионални стручни здруженија или научни институции (факултети, академии, институти и сл.) за прашњата предвидени со програмата за работа.

Член 39

Кога во подготовката за заедничката седница на сојузните општествени совети се разгледуваат прашања за работата на сојузните општествени совети, можат да се одржат заеднички седници на координационите одбори што ги свикуваат и на кои претседаваат претседателите на сојузните општествени совети, наизменично, според постигнатиот договор.

VI. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ

Член 40

Претседателот на Советот го избира Советот врз основа на договор на учесниците во работата на Советот.

Иницијатива за избор на претседател на Советот може да даде секој учесник во работата на Советот.

Иницијативата за избор на претседател на Советот, се доставува преку Координациониот одбор на Советот до Координационата комисија на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија за кадровска политика во федерацијата која го утврдува предлогот за избор на претседател на Советот и преку Координациониот одбор на Советот го доставува до сите учесници во работата на Советот.

Претседателот на Советот се избира со согласност на сите учесници во работата на Советот.

Претседателот на Советот ги има правата што по овластување на Советот, а во согласност со Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ и со Општествениот договор за основите и мерилата за усогласување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата, ќе ги утврди Советот.

Одлуката за избор на претседател на Советот се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 41

Претседателот на Советот:

- 1) свикува седници на Советот;
- 2) предлага дневен ред на седница на Советот;
- 3) претседава на седниците на Советот и на Координациониот одбор на Советот;
- 4) се грижи за остварувањето на програмата за работата на Советот;
- 5) се грижи за спроведувањето на заклучоците на Советот и на Координациониот одбор на Советот.
- 6) остварува претходни консултации со подносителите на уводно излагање за темата што е предмет на разгледување на седница на Советот;
- 7) се грижи за остварувањето на принципот на јавност на работата на Советот.

Претседателот на Советот врши и други задачи и работи што ќе му ги довери Советот, односно Координациониот одбор на Советот.

Член 42

Претседателот на Советот може да одлучи на одделни седници на Координациониот одбор на Советот да се повикаат претставници од соодветни сојузни органи, организации и заедници, раководители на соодветни работни тела на Советот или други заинтересирани лица, а во зависност од прашањата што се на дневен ред на седницата на Координациониот одбор на Советот.

Член 43

За одделни претставки од рабните луѓе и од граѓаните упатени до Советот, односно до претседателот на Советот, што содржат начелни прашања од областа на општественото уредување, претседателот на Советот го известува Координациониот одбор на Советот.

Член 44

Во случај на спреченост на претседателот на Советот, работите на претседателот на Советот ќе ги врши еден од членовите на Координациониот одбор на Советот што ќе го определи Координациониот одбор на Советот.

VII. СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ И ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОВЕТОТ И НЕГОВИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА

Член 45

Секретарот на Советот го именува Советот на предлог од Координациониот одбор на Советот.

Одлуката за именување на секретарот на Советот се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 46

Секретарот на Советот:

- 1) му помага на претседателот на Советот во организирањето на работата на Советот и на Координациониот одбор на Советот;
- 2) ја следи и ја организира работата на работните тела на Советот и може да учествува во нивната работа;
- 3) раководи со стручната служба на Советот и е одговорен за нејзината работа;
- 4) му помага на претседателот на Советот во остварувањето на програмата за работа на Советот и на заклучоците на Советот и Координациониот одбор на Советот, и учествува во неговата работа;
- 5) се грижи за спроведувањето на Деловникот на Советот;
- 6) врши и други работи по заклучок на Советот и на Координациониот одбор на Советот.

Член 47

Секретарот на Советот е наредбодавец за располагање со средствата одобрени за работа на Советот и е одговорен за законитото користење на тие средства.

Член 48

Секретарот на Советот ги има правата кои, по овластување на Советот, а во согласност со Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата, ќе ги утврди Координациониот одбор на Советот.

Член 49

Стручните и други работи за потребите на Советот, на Координациониот одбор на Советот и на работните тела на Советот, ги врши стручната служба на Советот, како посебна организациона единица во рамките на Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

Стручната служба на Советот врши определени аналитички, стручни и други работи, а особено во врска со:

- подготвувањето на програмата за работа на Советот;
- подготвувањето на седници на Советот и на Координациониот одбор на Советот;
- организирањето на седници на работните тела на Советот и со учествувањето на стручни работници во работата на работните тела на Советот;

— обработката на материјалите од седниците на Советот и на Координациониот одбор на Советот и на работните тела на Советот (записници, информации, резимеа, белешки и сл.), во согласност со заклучок на Советот, односно на Координациониот одбор на Советот.

Врз основа на заклучок на Советот или на Координациониот одбор на Советот стручната служба на Советот од надлежните органи обезбедува податоци, документација и други информации потребни за работата на Советот.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 50

Со денот на влегувањето во сила на овој деловник престанува да важи Деловникот на Советот за прашањата на општественото уредување, донесен на седницата на Координациониот одбор на Советот од 22 мај 1975 година.

Член 51

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-04-30/80

11 јануари 1980 година

Белград

Сојузен Општествен совет за прашања на општественото уредување

Претседател на Советот,
Мирко Поповиќ, с. р.

72.

Врз основа на член 14 ст. 2 и 3 од Законот за основите на општествените совети и за сојузните општествени совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), учесниците во работата на Сојузниот општествен совет за стопански развој и економска политика, на седницата на Советот од 14 јануари 1980 година донесоа

ДЕЛОВНИК

ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Задачите утврдени со Законот за основите на општествените совети и за сојузните општествени совети, Сојузниот општествен совет за стопански развој и економска политика (во натамошниот текст: Советот) ги врши на седници.

Учесниците во работата на Советот ја остваруваат својата улога преку своите делегати.

Член 2

Секој учесник во работата на Советот има право да предложи разгледување на определено прашање на седница на Советот.

Органите, организациите и заедниците што не учествуваат во работата на Советот, како и работните луѓе и граѓаните, можат, преку одделен учесник во работата на Советот, или непосредно до Советот, да дадат иницијатива за разгледување на определено прашање на седница на Советот.

Координациониот одбор на Советот ги разгледува иницијативите од став 2 на овој член, а може да ги разгледува и предлозите од став 1 на овој член и да го известува Советот за своето мислење во врска со дадените иницијативи и предлози.

Координациониот одбор на Советот го известува подносителот на предлогот и на иницијативата за определувањето на Советот во врска со разгледуваниот предлог и со иницијативата.

Член 3

Учесниците во работата на Советот определуваат свои делегати зависно од прашањата што се на дневен ред на седницата на Советот и бодат сметка за соодветен континуитет во разгледувањето на прашањата кои веќе биле на дневен ред на седницата на Советот.

Секој учесник во работата на Советот може да определи до три делегати за седница на Советот, ако Координациониот одбор на Советот за одделна седница не определи поинаку.

Член 4

Разгледување на определени прашања на седница на Советот се врши, по правило, врз основа на претходни консултации во соодветни органи, односно во телата на учесниците во работата на Советот и во научните и стручните институции, што тие ќе ги ангажираат.

Член 5

Учесниците во работата на Советот, заради подготвување на седници на Советот и заради вршење на други работи што овозможуваат успешна работа на Советот, остваруваат соработка во рамките на Координациониот одбор на Советот.

Член 6

Работата на Советот е јавна.

Претставници на средствата за јавно информирање присуствуваат на седница на Советот, заради известување на јавноста за работата на Советот, односно за прашањата што се разгледуваат на неговата седница.

Член 7

Советот на погоден начин ја известува јавноста за програмата и за резултатите од својата работа.

Член 8

Координациониот одбор на Советот може да одлучи, на седница на Советот, одделни или сите прашања да се разгледуваат без присуство на претставници на средствата за јавно информирање, ако тоа го бараат интересите на безбедноста или на одбраната на земјата или други општествени интереси.

Член 9

Координациониот одбор на Советот, врз основа на заклучок на Советот, може да даде соопштение за средствата за јавно информирање, за прашањата што се разгледувани без присуство на јавноста.

Советот, односно Координациониот одбор на Советот може да го овласти претседателот на Советот, да го утврди текстот на соопштението.

Претседателот на Советот или лицето што тој ќе го определи може, по седницата на Советот, да одржи состанок со претставниците на средствата за јавно информирање коишто ја следеле работата на Советот, заради давања соодветни објасненија.

II. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ.

Член 10

Заради остварување на своите функции, односно заради извршување на задачите за кои е надлежен, Советот утврдува рамковна програма за својата работа (во натамошниот текст: програма за работа).

При изработката на програмата за работа Советот тргнува од предлозите на учесниците во работата на Советот кои треба да утврдат и да предложат за кои начелни и други општи прашања од нивната програма сакаат да се утврдат згеднички предлози и мислења на седницата на Советот.

Учесниците во работата на Советот своите предлози за програмата за работа, и по рокови треба да ги усогласат меѓусебно со своите програми за работа, за да се обезбеди навремено добивање мислење од Советот.

Член 11

Програмата за работа се утврдува за период од една година, а може да се утврди и за подолг временски период.

Врз основа на едногодишната програма за работа Координациониот одбор на Советот може, во согласност со Советот, да ја утврди динамиката на нејзиното остварување, односно приоритетот во разгледувањето на определени прашања во покус временски период.

Член 12

Нацрт-програмата за работа се доставува до сите учесници во работата на Советот и до заинтересираните органи и организации, заради давање мислења, предлози и сугестии.

Врз основа на мислењата, предлозите и сугестиите Координациониот одбор на Советот ја утврдува предлог-програмата за работа, и ја доставува до учесниците во работата на Советот.

Програмата за работа се утврдува на седницата на Советот.

Член 13

Програмата за работа се доставува до учесниците во работата на Советот и до заинтересираните органи, организации и заедници, и може да се објави на соодветен начин.

III. ПОДГОТВУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ

Член 14

Разгледување на прашњата на седниците на Советот се врши врз основа на претходно подготвен и доставен материјал.

Предлагачот, односно иницијаторот за разгледување на определено прашање на седница на Советот, кога предлага вклучување во програмата за работа може да преземе обврска да обезбеди подготвока на потребните материјали за тоа прашање за седницата на Советот, или на Координациониот одбор на Советот да му го предложи органот, односно организацијата што треба да го подготви материјалот.

Член 15

Кога ќе оцени дека тоа е целесообразно Советот може да формира работни тела на Советот (комисии, работни групи и сл.) заради проучување и разгледување на одделени прашања и за подготвување материјали, односно мислења и предлози за седницата на Советот.

По исклучок, ако тоа итноста на работите и на задачите го бара, Координациониот одбор на Советот може со заклучок да го формира работното тело од став 1 на овој член, со тоа што е должен за тоа да го извести Советот на првата наредна седница.

Составот на работните тела на Советот го утврдува Координациониот одбор на Советот, во зависност од природата на работната задача.

Член 16

Материјалот, што се подготвува за седница на Советот, по правило, ги содржи основните прашања за кои треба да се изврши размена на мислења на седницата на Советот, кус приказ на состојбата или на содржината на поставеното прашање, предлози за соодветни решенија на отворените прашања од начелен карактер со образложение, евентуално и во алтернативи, како и приказ на последиците што произлегуваат од различни решенија.

Основниот материјал за седница на Советот може да содржи поширока документација (интегрален законски текст, информација, анализа и др.) кој може да послужи за поцелосно согледување на основните и на отворените прашања.

Член 17

Подготвениот материјал за седница на Советот се доставува, во соодветен број примероци, до учесниците во работата на Советот, заради претходни консултации и тоа најдоцна 30 дена пред денот определен за одржување на седницата на Советот на која тој материјал ќе се разгледува.

По исклучок, кога поради итноста е неопходно на Советот што посоро да се земат соодветни ставови за некое прашање, седницата на Советот може да се одржи и ако материјалот е доставен најдоцна 14 дена пред одржувањето на седницата.

Член 18

Заради навремено запознавање со материјалот што се разгледува на седницата на Советот, материјалот, преку Сојузниот секретаријат за информации се доставува до претставниците за јавно информирање, освен ако материјалот не е означен како строго доверлив. односно само за интерна употреба.

Член 19

Предлагачот на материјалот, телото што подготвува определен материјал. Координациониот одбор на Советот или претседателот на Советот, ако оценат дека е тоа од значење за заштитата на определен општествен интерес, утврдуваат соодветен степен на доверливост за материјалите што се подготвени за седницата на Советот.

Советот може на седницата, пред почетокот на разгледувањето на материјалот од став 1 на овој член, повторно да го оцени утврдениот степен на доверливост и да го измени.

Член 20

Дневниот ред на седницата на Советот го предлага, по претходна консултација со Координациониот одбор на Советот, претседателот на Советот, водејќи сметка за задачите и роковите утврдени со програмата за работа на Советот, како и за предлозите и иницијативите на учесниците во работата на Советот, кога е неопходно да се разгледа определена тема, односно определено прашање што не е предвидено со програмата за работа.

Член 21

Седница на Советот свикува претседателот на Советот, по сопствена иницијатива, на предлог од Координациониот одбор на Советот или на предлог од еден или повеќе учесници во работата на Советот.

Координациониот одбор на Советот може, пред седницата на Советот, да го предложи начинот за разгледување на предложената тема и за тоа навремено да ги извести учесниците во работата на Советот.

Член 22

Известување за свикувањето на седницата на Советот се доставува до учесниците во работата на Советот и до соодветните републички, односно покраински совети, ако со соодветен акт во социјалистичката република и во социјалистичката автономна покраина не е определено поинаку како и до другите органи за кои Координациониот одбор на Советот ќе заклучи дека треба да се повикат на седница на Советот.

Член 23

Покана за седница на Советот, заради учество во работата на Советот по определено прашање, се доставува со подготвени материјали и до функционерот кој што раководи со сојузен орган на управата, односно со сојузна организација, кога на дневен ред се прашања што спаѓаат во делокругот на органот односно на организацијата со која тој раководи.

Член 24

Покана за седница на Советот, со подготвени материјали, се доставува до научни, стручни и други организации и заедници, како и до општествено-политички, научни, стручни и други јавни работници што ќе ги определи Координациониот одбор на Советот, по прибавено мислење од учесниците во работата на Советот.

Покана за седница на Советот, со подготвени материјали, се доставува и до раководителите на работните тела на Советот чија што задача е во непосредна врска со предметот на разгледувањето на Советот.

IV. СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ И ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА СЕДНИЦИТЕ НА СОВЕТОТ

Член 25

Советот може да работи ако на седницата присуствуваат делегати од мнозинство учесници во работата на Советот.

Седницата на Советот започнува со утврден дневен ред.

По предлог од претседателот на Советот, зависно од карактерот на темите што се на дневен ред и од другите околности, Советот, по правило, пред преминувањето на дневниот ред, го утврдува начинот на работата и другите околности од значење за рационална и ефикасна работа.

Член 26

На седниците на Советот се води дискусија за прашањата што се на дневен ред на седницата на Советот, односно се изразуваат мислења и предлози заради нивно усогласување.

Мислењата и предлозите на Советот се утврдуваат како единствени или во алтернативи, врз основа на изјаснувањата на учесниците во работата на Советот, чимшто делегати присуствуваат на седницата на Советот.

Ако Советот утврди дека за одделни прашања се изразени големи разлики во мислењата, Советот може да им предложи на учесниците во работата повторно да ги разгледаат спорните прашања или да им препорача продолжување на меѓусебните консултации заради изнаоѓање на заеднички решение.

Член 27

На почетокот на расправата за секоја точка од дневниот ред на седницата на Советот, оној којшто го подготвил материјалот, односно предложил разгледувања на таа точка од дневниот ред може да даде уводни забелешки, односно дополнителни об-

разложенија за отворените прашања од начелен карактер и за предлозите за кои е потребно изјаснување на Советот.

Член 28

Претседателот на Советот е должен со содржината на предлозите и мислењата што во врска со прашањата на дневниот ред на седницата на Советот се доставени во писмена форма пред седницата на Советот, да ги запознае присутните на седницата на Советот.

Член 29

Откако ќе утврди дека нема повеќе говорници по определено прашање, претседателот на Советот е должен да констатира дали постојат единствени мислења и предлози, или дека се изнесени различни мислења и предлози, како и да предложи натамошен начин на работа на седницата на Советот.

Член 30

За работата на седницата на Советот се води записник.

Записникот содржи: име на претседавачот на седницата, имиња на присутните, дневен ред на седницата, имиња на учесниците во дискусијата, времетраењето на седницата, како и утврдените предлози и мислења на Советот, ако Советот или Координациониот одбор на Советот не заклучи за тоа да се подготви посебна информација.

Информацијата за мислењата и за предлозите изнесени на седницата на Советот ја верификува Советот или Координациониот одбор на Советот, ако Советот го овласти.

Делегатот на учесникот во работата на Советот, којшто го издвоил мислењето за определено прашање, може да бара тоа мислење да се внесе во записникот, односно во информацијата.

Записникот им се доставува на учесниците во работата на Советот, а се верификува на седница на Координациониот одбор на Советот.

Одредбите на овој член согласно се применуваат и на седниците на Координациониот одбор на Советот.

Член 31

Текот на седницата на Советот, по правило, магнетофонски се снима или се стенографира.

Магнетофонската снимка, односно стенографските белешки од седницата на Советот, претставуваат составен дел на записникот.

Советот, односно Координациониот одбор на Советот може да одлучи, определена магнетофонска снимка, или стенографските белешки да се сметаат како доверливи.

Магнетофонската снимка и стенографските белешки се доставуваат до органите и организациите што учествуваат во работата на Советот, како и до работните тела што ќе работат врз реализацијата на ставовите на Советот, најдоцна 5 дена по денот на одржаната седница на Советот.

Член 32

Советот може, со други сојузни општествени совети, да одржува заеднички седници, кога ќе се заклучи на седница на координационите одбори на односни совети, тргнувајќи од потребата за поцелосно согледување на прашањата што се предмет на заедничко разгледување.

На заедничките седници претседаваат наизменично, според постигнатиот договор, претседателите на сојузните општествени совети.

V. КООРДИНАЦИОНЕН ОДБОР НА СОВЕТОТ

Член 33

Координациониот одбор на Советот, по правило, е во постојан состав и го сочинуваат по еден делегат од учесниците во работата на Советот и претседателот на Советот.

Членови на Координациониот одбор на Советот од социјалистичките републики и од социјалистичките автономни покраини се претседателите на соодветни републички и покраински совет, ако со закон или со друг акт во социјалистичката република или во социјалистичката автономна покраина не е определено поинаку.

Во случаите во кои Координациониот одбор на Советот:

1) ги определува органите, организациите и научните, стручните и други јавни работници чие учество треба да се обезбди на седница на Советот, во согласност со критериумите што ќе ги утврди советот;

2) ги верификува записниците од седници на Советот на Координациониот одбор на Советот;

3) формира работни тела на Советот врз основа на заклучокот на советот;

4) врши и други работи што се однесуваат на подготовката на седница на Советот (предлагање на дневен ред, свикување на седница на Советот за разгледување на доставени иницијативи и сл.) — во работата на Координациониот одбор на Советот учествуваат само делегатите на учесниците во работата на Советот од федерацијата.

Член 34

Координациониот одбор на Советот:

1) заедно со претседателот на Советот, презема потребни мерки за подготвување на седница на Советот;

2) ги верификува мислењата и предлозите на Советот, информациите и другите материјали, што се разгледувани или што ќе се разгледуваат на седница на Советот, ако за тоа е овластен со заклучок на Советот;

3) ги определува органите, организациите и седниците и научните, стручните и други јавни работници, чие учество на седница на Советот, треба да се обезбди, зависно од прашањата што се на дневен ред на Советот, а во согласност со критериумите што ќе ги утврди Советот;

4) ги верификува записниците од седниците на Советот;

5) утврдува нацрт и предлог-програма за работа;

6) дава предлог до Советот за кандидат за секретар на Советот;

7) формира работни тела на Советот, врз основа на заклучок на Советот;

8) врши и други работи за кои ќе го овласти Советот.

Член 35

Координациониот одбор на Советот може согласно со програмата за работа, на определени научни, стручни и други јавни работници или на научни институции да им ја довери научната обработка на определени прашања за потребите на Советот.

Член 36

По исклучок, Координациониот одбор на Советот може, во согласност со програмата за работа, согласно со заклучокот на Советот, да предложи организирање на посебни научни и стручни собири (научни советувања, тркалезна маса и сл.), заради разгледување на определени прашања.

Координациониот одбор на Советот може, во посебно оправдани случаи да препорача и матери-

јално да се стимулира — со партиципација од средствата за надомест на неопходните трошоци — организирањето на научни собири што ги организираат професионалните стручни здруженија или научните институции (факултети, академии, институти и сл.) за прашањата предвидени со програмата за работа.

Член 37

Кога во подготовката на заедничка седница на сојузните општествени совети се разгледуваат прашања од работата на сојузните општествени совети, можат да се одржат заеднички седници на координационите одбори што ги свикуваат и на кои претседаваат претседателите на сојузните општествени совети, наизменично, според постигнатиот договор.

VI. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ

Член 38

Претседателот на Советот го избира Советот, врз основа на договор на учесниците во работата на Советот.

Иницијатива за избор на претседателот на Советот може да даде секој учесник во работата на Советот.

Иницијатива за избор на претседателот на Советот, преку Координациониот одбор на Советот, се доставува до Координационата комисија на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија за кадровска политика во федерацијата која го утврдува предлогот за избор на претседателот на Советот и го доставува, преку Координациониот одбор на Советот, до сите учесници во работата на Советот.

Претседателот на Советот се избира во согласност со сите учесници во работата на Советот.

Претседателот на Советот ги има правата, што во согласност со Законот за личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СФРЈ и со Општествениот договор за основите и мерилата за усогласување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата, ќе ги утврди Советот.

Одлуката за избор на претседателот на Советот се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 39

Претседателот на Советот:

1) свикува седници на Советот и седници на Координациониот одбор на Советот;

2) претседава на седниците на Советот и на седниците на Координациониот одбор на Советот;

3) ги подготвува седниците на Советот и седниците на Координациониот одбор на Советот;

4) предлага дневен ред на седниците на Советот и на седниците на Координациониот одбор на Советот;

5) се грижи за спроведувањето на заклучоците на Советот и врши други работи што Советот ќе му ги довери.

Член 40

Претседателот на Советот може да одлучи, из одделни седници на Координациониот одбор на Советот, да се покануваат претставници од соодветни сојузни органи, организации и заедници, раководители на соодветни работни тела на Советот или други заинтересирани лица, а во зависност од прашањата што се на дневен ред на седницата на Координациониот одбор на Советот.

Член 41

За одделни претставки од работните луѓе и од граѓаните упатени до Советот, односно до претсе-

дателот на Советот, што содржат, начелни прашања од областа на стопанскиот развој и економската политика, претседателот на Советот го известува Координациониот одбор на Советот.

Член 42

Координациониот одбор на Советот може во случај на спреченост на претседателот на Советот, да го определи лицето од редот на делегатите на учесниците во работата на Советот, кое ќе претседава на седниците на Советот и на Координациониот одбор на Советот.

VII. СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ И ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОВЕТОТ И НА НЕГОВИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА

Член 43

Секретарот на Советот го именува Советот на предлог од Координациониот одбор на Советот.

Секретарот на Советот ги има правата што, во согласност со Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата, ќе ги утврди Советот.

Одлуката за именување на секретар на Советот се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 44

Секретарот на Советот:

1) му помага на претседателот на Советот во организирањето на работата на Советот и на Координациониот одбор на Советот;

2) ја следи и ја организира работата на работните тела на Советот и може да учествува во нивната работа;

3) раководи со стручната служба на Советот и е одговорен за нејзината работа;

4) му помага на претседателот на Советот во остварувањето на програмата за работа на Советот, на заклучоците на Советот и на Координациониот одбор на Советот и учествува во неговата работа;

5) се грижи за спроведувањето на Деловникот на Советот;

6) врши и други работи според заклучокот на Советот и на Координациониот одбор на Советот.

Член 45

Секретарот на Советот е наредбодовец за располагање со средствата одобрени за работа на Советот и е одговорен за законито користење на тие средства.

Член 46

Стручните и други работи за потребите на Советот, на Координациониот одбор на Советот и на работните тела на Советот, ги врши стручната служба на Советот, како посебна организациона единица, во рамките на Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

Стручната служба на Советот врши аналитички, стручни и други работи, во врска со:

— подготвувањето на програмите за работа на Советот;

— подготвувањето на седници на Советот и на Координациониот одбор на Советот;

— организирањето на седници на работните тела на Советот;

— обезбедувањето податоци, документација и други информации потребни за работата на Советот и со давањето стручни мислења за работата на работните тела на Советот, како и со учествувањето на стручните работници на Советот во работата на тие работни тела;

— обработката на материјалите од седниците на Советот и на Координациониот одбор на Советот и на работните тела на Советот, (записници, информации, резимеа, белешки и сл.).

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Со денот на влегувањето во сила на овој деловник престанува да важи Деловникот на Советот донесен на седницата на Координациониот одбор на Советот од 22 мај 1975 година.

Член 48

Овој деловник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 27/80

14 јануари 1980 година

Белград

Сојузен општествен совет за стопански развој и економска политика

Претседател
на Советот,

д-р Иво Перичиќ, с. р.

73.

Врз основа на член 33 став 3 и член 34 став 4 од Законот за преминување на државната граница и движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/79), во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за внатрешни работи издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ НА ГРАНИЧНИОТ ПОЈАС ВО КОИ ДРЖАВЈАНИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И СТРАНЦИ МОЖАТ ДА СЕ ДВИЖАТ И ДА ПРЕСТОЈУВААТ БЕЗ ДОЗВОЛА

1. Во деловите на граничниот појас на државната граница спрема Република Италија, Република Австрија, Народна Република Унгарија и Народна Република Бугарија, на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија им се одобрува движење и престој без дозвола за движење и престој во граничниот појас — дење во текот на целата година — во време од еден час пред изгревот на сонцето па до еден час по заоѓањето на сонцето, и тоа:

а) во деловите на граничниот појас на државната граница спрема Република Италија:

1) на подрачјето на планината Мангарт: од Котово Седло (кота 2124) обележено со патеката која води кон Вевница (тригонометар 2359) и по новиот планински пат до врвот Мангарт;

б) во деловите на граничниот појас на државната граница спрема Република Австрија:

1) на подрачјето на планината Голица: по обележаната патска од Сухо Седло до Јекло Седло до врвот на Голица (тригонометар 1834) и котата 1785;

2) на подрачјето на планината Зеленица — Стол: од планинскиот дом на Зеленица до граничната линија кај котата 1704 и од планинарскиот дом на Зеленица го обележаната патека преку камењарот на јужната падина од Висока Вртача и Немшки Врх;

3) на подрачјето на планината Олшева: од патот од селото Свети Дух и во правец на Робник по

обележената патека која води до Поточка Зи-
јалка југоисточно од граничниот камен XXII/9;

4) на подрачјето на планината Пеца: по обеле-
жената патека од планинарскиот дом на Пеца до
врвот на Пеца (кота 2126);

в) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Народна Република Унгарија:

1) на секторот Копривница: по локалниот пат
број 2036 од km 21,800 до km 24 што ги поврзува пре-
кудравските села Гола, Готалово, Новачка и Огочка
и селата Репаш и Ждала на територијата на оп-
штина Гурѓеац;

2) на секторот Доњи Михољац: помеѓу гранич-
ните камења С-264 и С-286 на простор од 200 метри
— јавна плажа на Драва;

3) на секторот Доњи Михољац: помеѓу гранич-
ните камења С-232 и С-233, низводно од наспот
150 метра — јавна плажа на Драва;

г) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Народна Република Бугарија:

1) на секторот Димитровград: по јавниот пат кој
од граничната линија води од селото Сливница до
селото Доња Невља;

2. Во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Република Италија и Република
Австрија на државјаните на СФРЈ — членови на
планинарски друштва, врз основа на планинарската
членска карта и личната карта, им се одобрува
движење и престој без дозвола за движење и прес-
тој во граничниот појас — дење во текот на целата
година, во време од еден час пред изгревот на сон-
цето па до еден час по заоѓањето на сонцето, и тоа:

а) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Република Италија:

1) на подрачјето на планината Понца: од доли-
ната на Планица и Тамара на Висока Понца (три-
гонометар 2274), Средња Понца (тригонометар 2231),
Задња Понца, Стругова Шпица, Вевница (тригоно-
метар 2359) на Котова Шпица односно од Котова
Шпица во ист правец;

2) на подрачјето на планината Камин: од гра-
ничниот премин Предел (кота 1156) преку Немчка
Глава (тригонометар 1597) на Велика Јаребица (три-
гонометар 2126) и од Велика Јаребица во Можница;

3) на подрачјето на планината Матајур: од Мр-
зли Врх по обележаната патека долж гребенот до
врвот Матајур (тригонометар 1642) и од Висока Гла-
ва (тригонометар 1541) по обележаната патека до
врвот Матајур (тригонометар 1642);

б) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Република Австрија:

1) на подрачјето на планината Окрешел: од
Frishauf — овиот планинарски дом на Окрешел
(тригонометар 1392) по обележаната патека која во-
ди преку Криж (кота 2429) и Жрело до Чешка Коча
(кота 1563) односно на Савинско Седло, врв Мрзли
Дол (кота 2001) и врв Мрзла Гора (тригонометар
2203);

2) на подрачјето на планината Кошута: од пла-
нинарскиот дом на Кофце до безимениот врв
(Криж) и Велики Врх (тригонометар 2086) по обе-
лежаната патека која води преку котата 1807 до
Кладиво (тригонометар 2094) и Шкрбина. Од Мед-
водје (кота 970) преку Долги Ниви на Кошутников
Трн (тригонометар 2132);

3) на подрачјето на планината Зеленица —
Стол: од планинарскиот дом на Зеленица по горна-
та обележана патека преку камењарот на јужна-
та падина Висока Вртача (тригонометар 2180) на вр-
вот во Висока Вртача и Немшки Врх односно под
превојот Белчица (тригонометар 1953) на Мали Стол
до Прешернова Коча и на Велики Стол (тригоно-
метар 2236);

4) на подрачјето на планината Стол — Белчи-
ца: од Мали Стол и Прешернова Коча и од Велики
Стол (тригонометар 2236) по обележаната патека
преку Жировнички Стол, под врвот на котата 2017 и
Вајнеж (тригонометар 2099) под котата 1840 и Ме-
дји Дол до Јаворнички Ровт;

5) на подрачјето на планината Кепа: од плани-
ната Млинец до врвот Плевезница (тригонометар
1973) од планината Млинец по патеката под врвот
Бела Печ до врвот Довшка Баба (тригонометар 1891)
и од селото Велан по патеката која води покрај ко-
тата 903 и гребенот на котата 1717 и понатаму на
врвот Кепа.

3. Во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Република Италија, Република
Австрија и Народна Република Унгарија, на др-
жавјаните на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија и на странци, им се одобрува дви-
жење и престој без дозвола за движење и престој
во граничниот појас — дење во текот на целата го-
дина, во време од еден час пред изгревот на сонцето
па до еден час по заоѓањето на сонцето и тоа:

а) на дел од граничниот појас на државната
граница кон Република Италија:

1) на подрачјето на планината Камин: од па-
тиштата кои водат на Високи Камин (тригонометар
2587) преку врвот Престрелник (тригонометар 2499)
седлото Превада до Лоп (граничен камен XIII) и
од Високи Камин преку Мали Камин до врвот Лаи-
ка Плања — кота 2422) (Алпски туристички центар
— Бобец);

б) во деловите на граничниот појас на држав-
ната граница кон Република Австрија:

1) на подрачјето на планината Копривница по патот кој води
кон граничниот камен 21/1 (Кота 1172) и понатаму
во куќите Шопар, Ледовец, Кумер и Јекл;

2) на подрачјето Межича — на дел од патот од
раскрсницата Штенга-Межиче, северозападно од
тригонометарот 1199 (Пиков Врх) по новозграде-
ниот пат до куќата Песточник;

3) на подрачјето на Лом — по патот од селцето
Рогољ до куќата Вогел и напред до кривината под
куќата Новешник и тригонометарот 706;

4) на подрачјето Белшица — по патот кој води
од раскрсницата Краљ до населбата Бечник, во гра-
ничниот појас кај граничниот камен XVIII/102;

5) на подрачјето на селото Либеличе — по па-
тот кој води од селото Либеличе, преку тригономе-
тарот 617 до куќата Крастник југозападно од гра-
ничниот камен XVII/72 (кота 757);

6) на подрачјето на Трибеј — по јавниот пат
Дравоград — Либеличе, од граничниот камен
XVI/127 до куќата Ренер;

в) Во дел на граничниот појас на државната
граница кон Народна Република Унгарија;

1) На секторот Бел Манастир: помеѓу гранич-
ните камења Д-214 и Д-216, кај селото Луч, по
приодниот пат и на просторот на гробиштата.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 28-1-1/81
јануари 1980 година
Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Франьо Херлевиќ, с. р.

74.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KLEINE ZEITUNG“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Kleine Zeitung“, број 293 од 21 декември 1979 година, што излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/466
18 јануари 1980 година
Белград

Заменик
— сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

75.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“, број 298 од 21 декември 1979 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/824
18 јануари 1980 година
Белград

Заменик
— сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

76.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „BILD“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија, на весникот „Bild“, број 12/3 од 15 јануари

1980 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/826
22 јануари 1980 година
Белград

Заменик
— сојузен секретар за
внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

77.

Врз основа на член 12 од Законот за покрите на курсните разлики по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за периодот од 1 јануари 1975 до 30 септември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79), сојузниот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО**ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ЗА ТЕКСТОТ И ФОРМАТА НА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА СПРЕМА БАНКИТЕ ПО ОСНОВ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ДЕВИЗНИТЕ СМЕТКИ И ДЕВИЗНИТЕ ШТЕДНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ**

1. Негативното салдо на курсните разлики по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за периодот од 1 јануари 1975 до 18 март 1977 година, федерацијата ќе им го покрие на банките до износот што ќе го утврди Службата на општественото книговодство, со обврзници на федерацијата.

2. Работите на издавањето, исплатата и амортизацијата на обврзниците, ги врши Народната банка на Југославија.

3. На издадените обврзници федерацијата не плаќа камата.

4. Исплатата на обврзниците се врши во 20 еднакви отплати што втасуваат за исплата на 1 јули секоја година, почнувајќи од 1 јули 1980 година.

5. Обврзниците се издаваат во апоени од 1.000, 10.000, 100.000 и 500.000 динари, а обврската на федерацијата помала од 1.000 динари, ќе ја исплати Народната банка на Југославија со вирман при враќањето на обврзниците.

6. Обврзниците на федерацијата гласат на доносител.

7. Правото на наплата на купоните застарува за три години од денот на нивната втасаност за наплата.

8. Обврзницата се состои од два дела. Првиот дел претставува планш на обврзницата на кого се печатени сите битни елементи кои мора да ги содржи обврзницата. Вториот дел претставува талон и се состои од 20 исплатни купони врз основа на кои имателот во рокот на втасаноста на обврзницата го наплатува своето побарување од федерацијата.

9. Обврзниците ги потпишува сојузниот секретар за финансии.

10. Текстот на планшот на обврзницата гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република
Југославија

Серија _____

Број _____

Обврзница
на доносител

за намирување на обврските на федерацијата спрема банките по основ на негативните курсни разли-

ки на (следува ознака на номиналната вредност на обврзниците од 1.000, 10.000, 100.000 и 500.000 динари), кој износ Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе му го исплати на носителот на обврзницата во 20 еднакви годишни отплати, без камата.

Првиот купон втасува за наплата на 1 јули 1980 година

Купоните втасуваат за наплата на 1 јули секоја година.

Со исплатата на 20. купон, престанува обврската на федерацијата по оваа обврзница.

Обврзницата е издадена _____ година во Белград.

Сојузен секретар за
финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р."

11. Текстот на грбот на плаштот на обврзницата гласи:

„Оваа обврзница се издава врз основа на Законот за покривање на курсните разлики по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за периодот од 1 јануари 1975 до 30 септември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/79).

Користењето и прометот на обврзниците се врши согласно со одредбите на сојузниот закон.

Работите на издавањето, исплатата и амортизацијата на обврзниците ги врши Народната банка на Југославија.

На доносителите на овие обврзници при исплатата на втасаните купони не им се плаќа камата.

Правото на наплата на купоните застарува за три години од денот на нивната втасаност за наплата.“

12. Текстот на отплатните купони на обврзниците од 1.000, 10.000, 100.000 и 500.000 динари што ги носат броевите од 1 до 20 гласи:

„Социјалистичка Федеративна Република
Југославија

Серија _____ Број _____

Отплатен купон број _____

на обврзницата за покривање на обврските на федерацијата спрема банките по основ на негативните курсни разлики.

Динари (следува износот од вредноста на обврзницата од 50, 500, 5.000 и 25.000), му се плаќаат на носителот на 1 јули _____ година.“

13. Сите текстови на обврзницата ќе се печатат на српскохрватски, на хрватски книжевен, на словенечки и на македонски јазик.

14. Народната банка на Југославија ќе им издаде обврзници на банките врз основа на списокот на банките со износите на негативните салда на курсните разлики за периодот од 1 јануари 1975 до 18 март 1977 година, што ги покрива федерацијата, кој е составен дел на Законот за покривање на курсните разлики по девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните за периодот од 1 јануари 1975 до 30 септември 1978 година.

15. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-792/1-80
23 јануари 1980 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
инж. Петар Костиќ, с. р.

78.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лековите во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ СЕРНАСАРДИН ДРАЖЕИ, БРОЈ НА СЕРИЈАТА 1174/77 И 3504/78, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ „ФАРМАКОС“ — ПРИЗРЕН

1. Се повлекува од промет лекот Сепхасардин дражеи, број на серијата 1174/77 и 3504/78, производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „Фармакос“ — Призрен, кој е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-180
15 јануари 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита.
Светозар Пеповски, с. р.

79.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ КАЛИУМ СИТРИКУМ ТАБЛЕТИ, БРОЈ НА СЕРИЈАТА 1540679 И 1810779, ПРОИЗВОД НА ФАБРИКАТА ЗА ФАРМАЦЕВТСКИ И ХЕМИСКИ ПРОИЗВОДИ „ФАРМАКОС“ — ПРИЗРЕН

1. Се повлекува од промет лекот Kalium citricum таблети, број на серијата 1540679 и 1810779, производ на Фабриката за фармацевтски и хемиски производи „Фармакос“ — Призрен, кој е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-179
15 јануари 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

80.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита донесува

РЕШЕНИЕ

**ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА ЛЕКОТ ЈА-
ДИД Н РАСТВОР А 6 ml, БРОЈ НА СЕРИЈАТА
12365 75, ПРОИЗВОД НА „ЈУГОРЕМЕДИЈА“ —
ЗРЕЊАНИН**

1. Се повлекува од промет лекот Јатид Н раствор а 6 ml, број на серијата 12365 75, производ на „Југоремедија“ — Зрењанин, што е пуштен во промет спротивно на одредбите од Законот за пуштање на лекови во промет.

2. Организациите на здружен труд кај кои се наоѓа лекот од точка 1 на ова решение се должни сите затечени количества на лекот од таа точка да му ги вратат на производителот во рок од осум дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Ова решение се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. У-05-181
15 јануари 1980 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
Светозар Пеповски, с. р.

81.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗ-
ВОДИТЕ НА ЦРНАТА И ОБОЕНАТА МЕТАЛУР-
ГИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за производите на црната и обоената металургија, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Ушки, лесни, среднотешки и тешки за челични стракови и за челични и влакнести јажиња. Облик и мери — — — — — JUS C.H1.302

2) Затезници. Затезна навртка. Облик, мери и оптоварувања — — JUS C.H4.072

3) Долги очи со навој на стеблото за вртулци и затезници. Облик, мери и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.073

4) Вилушки со навој на стеблото за вртулци и затезници. Облик, мери и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.074

5) Тркалезни очи со навој на стеблото за вртулци и затезници. Облик, мери и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.075

6) Триаголна плоча за спојување на товарни јажиња. Облик, мери и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.077

7) Товарна кукачка. Облик, мери и оптоварувања — — — — — JUS C.H4.078

8) Вртулец за товарна кукачка. Облик, мери и оптоварувања — — JUS C.H4.079

9) Товарна опрема. Прибор и приклучни делови. Преглед — — — JUS C.H4.099

10) Товарна опрема. Прибор и приклучни делови. Технички услови за изработка и испорака — — — JUS C.H4.100

11) Ниски навртки со мал отвор на клучот со крупен и ситен чекор на метричкиот навој — — — — — JUS M.B1.614

12) Тркалезни навртки. Облик и мери — — — — — JUS M.B1.645

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, е ќе се применуваат на производите на црната и обоената металургија што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-19942/1
3 декември 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

82.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електронски составни делови, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Електроника и телекомуникации. Тантал кондензатори со течен или цврст електролит. Методи за испитување и општи барања — — — JUS N.R.2.601

2) Електроника и телекомуникации. Тантал кондензатори со цврст електролит. Тантал чип кондензатори. Методи за испитување и општи барања — — — — — JUS N.R.2.602

3) Електроника и телекомуникации. Поларизирани тантал кондензатори со порозна анода и цврст електролит во метално кукиште (тип 3-изведба 1), 6,3 до 100V — климатски категории 35/125/56 — — — — — JUS N.R.2.622

4) Електроника и телекомуникации. Поларизирани тантал кондензатори со порозна анода и цврст електролит заштитени со епоксид смола (тип 3 — изведба 2), 2,5 до 50 V — климатски категории 55/085/21 — — — — — JUS N.R.2.623

5) Електроника и телекомуникации. Поларизирани тантал кондензатори со порозна анода и цврст електролит без заштитна облога — тантал чип кондензатори (тип 3 — изведба 2), 6,3 до 35 V — климатски категории 55/125 — — — — — JUS N.R.2.624

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз електронските составни делови што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-1979/1
26 ноември 1979 година
Београд

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милап Крајновиќ, с. р.

83.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВАГИ СО ПОМЕСТИЛИВ ТЕГ ШТО СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ОД
15 ФЕВРУАРИ 1980 ГОДИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките особини на вагите со поместлив тег (кантари брзаци), и тоа: границите на грешките, вредноста на најмалиот поделок и вредноста на најмалото мерење.

Метролошките услови од став 1 на овој член се однесуваат на вагите што се произведуваат почнувајќи од 15 февруари 1980 година.

Член 2

При првиот преглед границите на грешките изнесуваат, и тоа:

- 1) при испитување на точноста на вагите:
 - а) 0,5 поделок — за оптоварување до 500 поделоци,
 - б) поделок — за оптоварување над 500 до 2000 поделоци,
 - в) 1,5 поделок — за оптоварување над 2000 поделоци.

2) при испитување на стабилноста на вагите: 1/4 на најмалиот поделок за неоптоварена вага, односно 1/2 на најмалиот поделок во опсегот на мерењето на вагата;

3) при испитување на осетливоста на вагите: додатокот чијаште вредност е еднаква на вредноста на најмалиот поделок мора да предизвика траен отклон на стрелката од најмалку 2 mm.

Член 3

Границата на грешките при испитување на точноста, стабилноста и осетливоста на вагите при нивниот повремени преглед имаат двократна вредност на границите на грешките пропишани за првиот преглед.

Член 4

Вредноста на најмалиот поделок изнесува, и тоа:

- 1) за вагите со вредност на поделокот до 5g — најмногу 1/200 дел од јачината на вагата;
- 2) за вагите со вредност на поделокот над 5 g — најмногу 1/500 дел од јачината на вагата.

Шириката на најмалиот поделок за вагите од овој член мора да изнесува најмалку 2 mm.

Член 5

Вредноста на најмалото мерење изнесува, и тоа:

- 1) за вагите при кои најмалиот поделок е до 20 g — дваесеткратна вредност на поделокот;
- 2) за вагите кај кои најмалиот поделок е над 20 g — педесеткратна вредност на поделокот.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0202-7807
25. декември 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени
метали,
Милошав Воичиќ, с. р.

84.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МИКРОСИ-ПЕТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат микропипетите (во натамошниот текст: пипети).

Член 2

Како пипети, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) пипети со една мерна црта;
- 2) пипети со две мерни црти;
- 3) пипети со скала (градуирани пипети).

Член 3

Вкупниот називен волумен на пипетите мора да биде од 10 mm³ (μl) до 500 mm³ (μl).

Називниот волумен на пипетите со една мерна црта мора да биде 10-20-40-50-100-200-500 mm³ (μl).

Називниот волумен на пипетите со две мерни црти мора да биде 50-100-200 mm³ (μl).

Називниот волумен на пипетите со скала (градуираните пипети) мора да биде 10-50-100-200-500 mm³ (μl).

Пипетите мораат да бидат баждарени на влсвање со вода на + 20°C.

Член 4

Пипетите мораат да бидат од прозирно стакло со соодветни хемиски и термички особини (од хидролитска класа 1, 2 или 3) и да немаат видливи грешки и внатрешни напрегања.

Пипетите мораат да ги исполнуваат условите предвидени со југословенскиот стандард Лабораториски садови од стакло — Општи услови на квалитетот — JUS BE4.150.

Член 5

Пипетите се долги капиларни цевки со дебели видови кои по целата должина мораат да имаат ист пречник и кои во својот долен крај се завршуваат со врв за истекување на течноста.

Рамниот пресек на пипетата со скала, ако не е круг, не смее да се користи за градуиран дел кој ја сочинува скалата.

Член 6

Долниот крај на пипетата се завршува со врв за истекување на течноста во форма на конус.

Врвот за истекување на течноста на својот завршеток, мора да биде измазнет или полиран на пламен, вертикален на оската на пипетата и благо искосен.

Дебелината на сидовите на отворот треба да изнесува најмалку 0,5 mm.

Член 7

Дебелината на мерната црта не смее да изнесува повеќе од 0,3 mm.

Член 8

Пипетите можат да бидат изработени: со млечна црта или Шелбах (Schellbach) — црта и без млечна црта или без Шелбах-црта.

Член 9

Градуираните пипети мораат да имаат скала чии поделоци, зависно од називниот волумен, имаат вредности дадени во следната табела:

Табела бр. 1

Називен волумен во mm ³	Најмала подела во mm ³	Граница на дозволената грешка во mm ³	Растојание помеѓу цртите обележени со броеви во mm ³
10	1	± 0,5	1
50	1	± 0,5	10
100	1	± 1	10
200	2	± 2	20
500	5	± 5	50
500	10	± 5	100

Член 10

Цртите на скалата мораат да бидат обележени во рамните вертикали на оската на градуираниот дел на пипетата.

Растојанието помеѓу цртите на скалата мора да изнесува најмалку 1 mm.

Сите црти на скалата мораат да бидат со иста дебелина.

Дебелина на цртата на скалата не смее да изнесува повеќе од 0,25 mm.

Член 11

Обележувањето со броеви на градуираните пипети се врши одоздола нагоре, почнувајќи од нула на врвот на пипетата и одозгора надолу, почнувајќи од цртата што е означена со нула — во растојанија означени во табелата бр. 1 од член 9 на овој правилник.

Броевите мораат да се наоѓаат веднаш над долгите црти на кои се однесуваат и малку надесно од соседните кратки црти.

Член 12

Распоредот на цртите на скалата на градуираните пипети што имаат различни должини, зависно од поделбата на скалата, мора да биде, и тоа:

1) кај пипетите со називен волумен 500 mm³ (μl) и најмалку со поделба од 5 mm³ (μl):

— од цртата што го означува називниот волумен, односно од цртата што е означена со нула, секоја десетта црта мора да биде долга.

— помеѓу две едноподруго долги црти се наоѓаат четири рамномерно распоредени средни црти и четири рамномерно распоредени кратки црти;

2) кај пипетите со називен волумен од 10 mm³ (μl) и најмала поделба од 1 mm³ (μl), секоја црта мора да биде извлечена 9/10, односно 3/5 од обемот на пипетата и обележена со број:

3) кај другите пипети со скала;

— од цртата што го означува називниот волумен, или од цртата што е означена со нула, секоја десетта црта да биде долга,

— на половина растојание помеѓу две едноподруго долги црти се наоѓа една средна црта,

— помеѓу долгата црта и средната црта се наоѓаат четири рамномерно распоредени кратки црти.

Член 13

Должината на обележените црти на скалата кај градуираните пипети мора да биде различна, и тоа:

Табела бр. 2

Пипета со скала (градуирана пипета)	Должина на цртата на скалата
без млечна црта или без Шелбах-црта	
долги црти	— 9/10 од обемот на пипетата
средни црти	— 1/6 од обемот на пипетата
кратки црти	— 1/8 од обемот на пипетата
со млечна црта или со Шелбах-црта	
долги црти	— 3/5 од обемот на пипетата
средни црти	— 1/2 од обемот на пипетата
кратки црти	— 1/4 од обемот на пипетата

Должините на мерните црти кај пипетите со една мерна црта и со две мерни црти дадени се во следната табела:

Табела бр. 3

Пипети со една мерна црта и со две мерни црти	Должина на мерните црти
без млечна црта или без Шелбах-црти	најмалку 9/10 од обемот на пипетата
со млечна црта или со Шелбах-црта	3/5 од обемот на пипетата

Член 14

Сите црти на скалата и броевите мораат да бидат јасно видливи и неизбришливи.

Член 15

Кај пипетите со една или две мерни црти, називниот волумен на пипетата мора да биде означен на секоја мерна црта, при што бројот што го означува волуменот мора да биде непосредно над мерната црта.

Член 16

Кај пипетите со една мерна црта обележувањето на називниот волумен на пипетата може да се назначи во средината на мерниот простор.

Член 17

Цртите на скалата мораат да бидат најмалку 2 mm оддалечени од точката каде се менува пречникот на пипетата. Највисоката црта на скалата, односно мерната црта кај пипетите со една или две мерни црти мора да биде оддалечена 20 mm од горниот раб на пипетата.

Член 18

На секоја пипета мора на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија да се испише и тоа:

- 1) фирма, односно назив или заштитен знак на производителот;
- 2) називен волумен (со симболот „cm³“ или „ml“, односно „mm³“ или „μl“);
- 3) ознака дека пипетата е баждарена на влевање (со симболот „In“);
- 4) референтна температура (со симболот „20°C“).

Ако за пипетите се издаваат уверенија за резултатите на испитувањето, освен ознаките од став 1 на овој член, мора да се испише и редниот (серискиот) број.

Сите ознаки од ст. 1 и 2 на овој член мораат да бидат испишани на горниот дел на пипетата над највисоката црта на скалата и мораат да бидат јасно видливи и неизбришливи во нормални услови.

Член 19

Границите на дозволената грешка на називните волумени за пипетите со една мерна црта или со две мерни црти дадени се во следната табела:

Табела бр. 4

Називен волумен во mm ³	Граница на дозволената грешка во mm ³
до 50	± 0,5
над 50 до 500	± 2% од називниот волумен

Член 20

Границите на дозволената грешка на називните волумени за пипетите со скала (градуирани пипети) не смеат да ги преминуваат вредностите што се дадени во табелата број 1 од член 9 на овој правилник.

Најголема дозволена грешка на волуменот што одговара на која и да е црта на скалата еднаква е на најголемата дозволена грешка на називниот волумен на пипетата.

Разликата помеѓу грешките во волумените што одговараат на две кои и да се црти на скалата, не смее да ја преминува најголемата дозволена грешка на називниот волумен.

Член 21

Типското испитување на пипетите го опфаќа претходно испитување и мерно-техничкото испитување на пипетата.

Претходното испитување на пипетата опфаќа: надворешен преглед и испитување на хидролитска класа.

Мерно-техничкото испитување на пипетата опфаќа:

- 1) испитување на волуменот со жива;
- 2) испитување на скалата (поделба и обележување со броеви);
- 3) испитување на постојаноста на скалата и обележувањето;
- 4) определување на внатрешниот пречник на капиларите;
- 5) пресметување на корекцијата на менискусот на живата на вода, ако внатрешниот пречник на капиларот е поголем од 0,6 mm.

Член 22

Жигот се става над највисоката црта така што ставањето на жигот не го смеќава очитувањето на менискусот.

Ако за пипетите се издава уверение за преглед, во уверението мора да се наведе бројот на пипетата.

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0213-9889/1
13 ноември 1979 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Војчиќ, с. р.

85.

Врз основа на точка 7 став 3 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ВТАСАНИТЕ ОТПЛАТИ ПО ДОЛГОРОЧНИОТ КРЕДИТ КОЈ Е ПРЕНЕСЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА

1. До донесувањето на посебен сојузен закон, а најдоцна до 31 декември 1980 година, Народната банка на Југославија на Југословенската банка за меѓународна економска соработка ѝ го одлага плаќањето на отплатите по долгорочниот кредит што втасуваат во 1980 година, а кој на таа банка ѝ е пренесен врз основа на Одлуката за условите, начинот и постапката за пренесување средствата, правата и обврските по кредитите дадени на фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи на Југословенската банка за меѓународна економска соработка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/79).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 1

11 јануари 1980 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

86.

Врз основа на точка 9 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/79), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА НАПЛАТУВАЊЕТО НА КРЕДИТИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА НА БАНКИТЕ ШТО ИМ ДАЛЕ КРЕДИТИ ЗА СЕЛЕКТИВНА НАМЕНА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО АПРИЛ 1979 ГОДИНА

1. До донесувањето на посебен сојузен закон, а најдоцна до 30 јуни 1980 година, Народната банка на Југославија го одлага наплатувањето на кредитите дадени на банките до 15 април 1979 година за намените од став 2 точка 4 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/78, 3/79 и 7/79) кои втасаа, односно кои ќе втасаат за враќање, а кои банките не можат да ги наплатат од органи-

зациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Република Црна Гора што претрпеле штета од земјотресот во април 1979 година.

2. Одлагање на наплатувањето на кредитите од точка 1 на оваа одлука ќе врши Народната банка на Црна Гора, и тоа само на оние банки кои до 30 јуни 1980 година ќе го одложат наплатувањето на соодветни кредити дадени на организациите на здружен труд од примарната емисија и од средствата на својот кредитен потенцијал — врз основа на потврда од надлежниот орган за тоа дека организацијата на здружен труд претрпела штета од земјотресот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 58

11 јануари 1980 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

87.

Врз основа на член 244 став 2 алинеја 3 од Уставот на СФРЈ, а во согласност со Законот за оснoвите на режимот на водите од интерес за две или повеќе републики, односно автономни покраини и за меѓудржавните води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74 и 24/76), Договорот на Сојузниот извршен совет и извршните совети на републиките и покраините за определување на меѓурегионалните водотеци и за утврдување на елементите на режимот на тие води и на крајбрежното море на Југославија, и одлуките на собранијата на општините Јесенице, Крањ, Врхника, Литија, Камник, Трбовац, Севница, Храстник, Целје, Ново Место, Кришко, Загорје об Сави, Брежице, Самобор, Огулин, Вјеловар, Нова Градишка, Кутина, Сисак, Карловац, Петриња, Славонска Пожега, Славонски Брод, Жупања, Вихај, Дрвар, Травник, Приедор, Јаце, Бања Лука, Босанска Градишка, Босански Брод, Високо, Зеница, Маглај, Добој, Бановиќи, Тузла, Брчко, Фоча, Бијелина, Шид, Рума, Лозница, Сремска Митровица, Шабац, Валево, како и одлуките на собранијата на градовите Љубљана, Загреб, Сараево и Белград, овие општински односно градски собранија од сливното подрачје на река Сава, Сојузот на градовите и општините на СР Хрватска, Заедницата на општините и градовите на СР Босна и Херцеговина и Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ АКЦИИ НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОВИТЕ НА СПРЕЧУВАЊЕТО НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОДИТЕ ВО СЛИВОТ НА РЕКАТА САВА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Тргувајќи од значењето на заштитата на реката Сава и на нејзиното сливно подрачје од загадување и зачувување на природните услови за потребите на стопанскиот и културниот развој на ова подрачје, како и од фактот дека основните проблеми на човековата животна средина во целиот слив

на реката Сава можат ефикасно да се решаваат само со усогласено ангажирање на сите општествени фактори, почнувајќи од федерацијата, републиките и покраините до општините и градовите, организациите на здружен труд и самите граѓани, согласно со „Студијата за регулација и уредување на реката Сава“, учесниците на овој општествен договор се обврзуваат дека секој, во рамките на својата надлежност, со соодветни активности ќе придонесува кон заштитата на водите на сливното подрачје на реката Сава, за да се задоволат сегашните и идните потреби на градовите, на стопанскиот развој и на прокламираните пошироки општествени цели.

II. ОСНОВИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ

Член 2

Општественото договарање на општините и градовите на спречувањето на загадувањето на водите во сливот на реката Сава тргнува:

1) од тоа дека реката Сава и нејзините притоки ги карактеризира постојано влошување на квалитетот на водите поради нерационалното користење на водните ресурси, слабостите како и видливите пропусти на заштитата од загадувањето, иако од рационалното користење на водите, во тој слив и од стриктното придржување кон мерките за заштита зависи натамошниот стопански и урбан развој на ова подрачје и порастот на животниот стандард на работните луѓе.

2) од тоа дека реката Сава со своето сливно подрачје претставува огромен стопански потенцијал на земјата и дека е затоа во заеднички интерес на сите корисници од тоа подрачје да ги усогласуваат и унапредуваат мерките за заштита на сите нивоа на одлучување, почнувајќи од основната организација на здружен труд и месните заедници, во општината и во другите општествено-политички заедници;

3) од тоа дека се создадени основи за решавање на сливот на реката Сава, како единствено водостопанско подрачје со изработката на „Студијата за регулација и уредување на реката Сава“ што ја прифатија извршните совети на Собранијата на социјалистичките републики и Извршниот совет на Собранието на Автономна Покраина Војводина, Сојузниот извршен совет и Собранието на СФРЈ, како проект на комплексно решавање на водостопанската, стопанската и комуналната проблематика;

4) од усогласените и усвоените планови за заштита на водите на сливот на реката Сава, од утврдените режими и од квалитетот на водите;

5) од улогата и значењето на плановите на сите субјекти на планирањето, посебно на плановите за развој и од општествените планови за периодот 1981—1985 година, што треба истовремено да се подготвуваат, меѓусебно да се усогласуваат и донесуваат во согласност со заедничките, врз самоуправни основи, утврдените интереси и цели во остварувањето на меѓусебна согласност и стопански просторен развој и на потребите за заштита на водите на сливот на реката Сава.

III. ЦЕЛ И СОДРЖИНА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР

Член 3

Целта на општественото договарање е трајна и координирана активност во врска со заштитата од загадување на водите на реката Сава и на нејзините притоки, што се презема во основните организации на здружен труд и месните заедници, со са-

моуправно спогодување и општествено договарање во општината, односно во градот и помеѓу општините и градовите.

Член 4

Активноста во врска со реализацијата на целите на овој општествен договор ќе се спроведува:

1) низ општествениот план на општината-градот со кој се утврдува заедничката политика на стопанскиот, општествениот и просторниот развој;

2) низ насоките за склучување на општествени договори и самоуправни спогодби и врз нив заснованите мерки на економската политика на организационите и други решенија со кои се обезбедува создавање на услови за остварување на планот;

3) низ просторните и урбанистичките планови на општините и градовите;

4) низ акционите програми што општините и градовите ги донесуваат во областа на заштитата на човековата животна средина;

5) низ општествените договори и самоуправните спогодби, како и прописите што општините и градовите ги донесуваат во рамките на својата надлежност;

6) низ програмите за активноста на самоуправните интересни заедници на водостопанството;

7) низ меѓусебното информирање и размена на плановите и програмите на потписниците на овој општествен договор, што се однесуваат на заштитата, регулирањето и користењето на водите и водотечите и друго.

Член 5

Со овој општествен договор се утврдуваат неспоредните задачи на учесниците на Општествениот договор.

IV. ОБВРСКИ НА ОПШТИНИТЕ И ГРАДОВИТЕ

Член 6

1. Општините и градовите се обврзуваат да го спречат секое натамошно загадување на реката Сава и на нејзините притоки, што може да настане со изградба на стопански и други објекти.

2. Тргувајќи од принципот на солидарност, секоја општина односно град на своето подрачје ќе презема потребни мерки заради санирање на постојната состојба и за спречување на можноста да се појави натамошно загадување на реката Сава и на нејзините притоки, во согласност со утврдениот план за заштита и со раковите за реализација.

3. Секоја општина, односно град ќе продолжи со активноста во врска со донесувањето на програмата за санација на постојаната состојба на своето подрачје и ќе обезбеди нејзина реализација врз база на самоуправните спогодби и општествени договори, со примена на мерки за контрола и санкции.

4. Општините и градовите на своето подрачје ќе создаваат услови работните луѓе и граѓаните тргнувајќи од своите потреби и од програмите за развој на основните организации на здружен труд и на месните заедници и на други самоуправни организации и заедници, да обезбедуваат систем на мерки заради создавање на материјални и други претпоставки за заштита на водите на реката Сава и на нејзините притоки, како неразделен дел од животниот стандард на населението и на условите за нормален развој на градовите.

5. При спроведувањето на мерките за заштита на водата на реката Сава и на нејзините притоки врз основа на вистинската состојба, за потребите и можностите, општините и градовите ќе ги утврдат ак-

тивностите на кои треба да им се даде приоритет, водејќи сметка прво да се изврши санација на најзагрозените делови на водотоците.

6. Секоја општина, односно град во своите плански документи за изградба, користење и организација на просторот, во општествениот план и во плановите на развој на основните и на други организации, ќе се ориентира кон решенија со кои се штитат водите на сливното подрачје на реката Сава и се задоволуваат барањата за соодветен квалитет на водите.

7. Општините и градовите ќе го осигураат донесувањето на соодветни одлуки со кои, во рамките на своите овластувања, ќе се регулира одведувањето и заштитата на водите од загадување на своето подрачје, ќе се определат патиштата за решавање, ќе се дадат технички и други услови за спроведување на заштитни мерки, ќе се утврдат роковите за изградба како и казнени одредби.

8. Со посебни мерки општините и градовите ќе го регулираат начинот на собирање, одвезување и конечна диспозиција на отпадоците и губрето на остатокот на тина, на запаливите и токсични материјали, како и на други технолошки отпадоци, заради спречување овие отпадни материји да втасаат во отворените водотеци и канали.

9. Општините и градовите ќе ја зајакнат работата на инспекциските служби со задача да осигураат спроведување на законските прописи и на своите одлуки во поглед на заштитата на водите на своето подрачје од загадување.

10. Активноста на организациите на здружен труд, на општините и градовите ќе ја насочуваат кон изградбата на уреди за пречистување на отпадните води заради спречување на одведувањето на непричистените води во градските канализациони системи и во природните водотеци. Формата и степенот на пречистувањето на водите треба да ги утврди секоја основна организација на здружен труд, врз основа на водостопанските услови и на усвоените и пропишани стандарди, а врз основа на проектите што ќе ги одобруваат органите на водостопанството.

11. Општините и градовите треба да обезбедат доследно спроведување на принципот — користењето на водите да не може да биде без надомест, и дека надоместот треба да ги содржи сите трошоци на нејзиното пречистување.

Одлуки за цената на водата, односно за трошоците на пречистувањето општините и градовите ќе донесат врз самоуправна основа, водејќи сметка цената така да се формира што покрај простата репродукција да ги содржи средствата за учество и отплата на ануитетите по заемите за изградба на објектите за снабдување и пречистување на водите.

12. Заради поефикасно решавање на одделни проблеми на заштитата на водите, општините и градовите се обврзуваат дека ќе ја прифатат иницијативата на другите заинтересирани општини за разгледување и заедничко преземање на мерки за нивното решавање.

13. Општините и градовите се обврзуваат дека на другите потписници на договорот ќе им овозможат увид во состојбата на загаденоста на водотеците на нивната територија.

14. Општините и градовите се обврзуваат дека, во случај на поголеми загадувања на водите на реката Сава и на нејзините притоки, до кои евентуално ќе дојде на нивната територија, ќе преземат итни мерки за санација и ќе ги известат за тоа другите општини што се наоѓаат на низводниот тек, заради спречување на штетни последици.

V. ОБВРСКИ НА ПОСТОЈАНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ГРАДОВИТЕ И ОПШТИНИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 7

Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија се обврзува:

1) да организира меѓусебна размена на: програми и планови, самоуправни спогодби, прописи и други материјали, што се од интерес за учесниците на овој договор и за таа цел да овозможи размена на искуства во спроведувањето на овој договор;

2) да формира посебно тело составено од претставници на потписниците на овој договор, што ќе го следи спроведувањето на овој општествен договор и ќе придонесува за побрза реализација на договорените мерки;

3) да остварува меѓуопштинска соработка во решавање на одделни прашања од овој договор што ги иницираат учесниците на Договорот;

4) преку своите тела да поведува иницијатива кај пошироките општествено-политички заедници за создавање на услови за реализација на заедничките интереси што се остваруваат со овој општествен договор;

5) да ги информира потписниците на овој општествен договор за мерките што се преземаат во општините и градовите, како и активностите на другите органи и организации на заштитата на реката Сава и на нејзините притоки од загадување.

Покрај тоа, Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија, на иницијатива на одделни потписници на овој општествен договор, може да организира здружување на средствата, заради решавање на определени заеднички прашања и задачи, како и да осигура изработка на студија и на други истражувања за кои, потписниците на овој договор ќе покажат интерес.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат најмалку еднаш во годината да го разгледуваат остварувањето на овој договор и ефектите што се постигаат.

Член 9

Кон овој општествен договор, покрај предвидените потписници, можат да пристапат и други општински собранија на сливното подрачје на реката Сава.

Член 10

Секој учесник на овој договор може да поведе иницијатива и за измена и дополнување на Општествениот договор, што се врши на начинот и по постапката по кои е склучен овој договор.

Член 11

Овој договор е потпишан од овластените претставници на учесниците на овој општествен договор во соодветен број идентични и автентични примероци.

Член 12

Овој општествен договор, по неговото потпишување, се објавува во службените гласила на учесниците, во „Службен лист на СФРЈ“, и во Билтенот на Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија, а влегува во сила на 1 февруари 1980 година.

Во Загреб, на 18 јануари 1980 година.

Потписници:

1. Собранието на општина Јесенице, претседател **Славко Осредкар**, с. р.
2. Собранието на општина Крањ, претседател **Стане Божић**, с. р.
3. Собранието на општина Камник, потпретседател **Франц Јерас**, с. р.
4. Собранието на општина Врхника, претседател **Владимир Мејач**, с. р.
5. Собранието на град Љубљана, претседател на Извршниот совет **Албин Венгуст**, с. р.
6. Собранието на општина Литија, претседател **Јоже Дерновшек**, с. р.
7. Собранието на општина Трбове, претседател **Јанез Оцек**, с. р.
8. Собранието на општина Севница, претседател **Јанко Реберник**, с. р.
9. Собранието на општина Храстник, претседател **Само Логар**, с. р.
10. Собранието на општина Целје, претседател **Јоже Маролт**, с. р.
11. Собранието на општина Ново Место, претседател **Марјан Симић**, с. р.
12. Собранието на општина Кршко, претседател **Силво Горенц**, с. р.
13. Собранието на општина Загорје об Сави, претседател **Метод Маловрх**, с. р.
14. Собранието на општина Брежице, претседател **Станко Реберник**, с. р.
15. Собранието на град Загреб, претседател **Иво Латин**, с. р.
16. Собранието на општина Самобор, претседател **Стјепан Пенић**, с. р.
17. Собранието на општина Огулин, претседател **Љубомир Грба**, с. р.
18. Собранието на општина Вјеловар, претседател **Милан Драгарић**, с. р.
19. Собранието на општина Нова Градишка, претседател **Јосип Вуковић**, с. р.
20. Собранието на општина Кутина, претседател **Антун Панић**, с. р.
21. Собранието на општина Сисак, претседател **Мио Сигур**, с. р.
22. Собранието на општина Карловац, претседател **Ивица Вукелић**, с. р.
23. Собранието на општина Петриња, претседател **Борислав Микелић**, с. р.
24. Собранието на општина Славонска Пожега, претседател м-р **Антун Шварц**, с. р.
25. Собранието на општина Славонски Брод, претседател **Иван Новаковић**, с. р.
26. Собранието на општина Жупања, претседател **Иван Хорватић**, с. р.
27. Собранието на општина Вихаћ, претседател **Милан Кеча**, с. р.
28. Собранието на општина Дрвар, претседател **Предраг Трикић**, с. р.
29. Собранието на општина Травник, секретар на секретаријатот за стопанство **Мико Бошњак**, с. р.
30. Собранието на општина Приедор, претседател **Милан Малбашић**, с. р.
31. Собранието на општина Јајце, претседател **Драган Лацић**, с. р.
32. Собранието на општина Бања Лука, претседател **Живко Радишић**, с. р.
33. Собранието на општина Босанска Градишка, претседател **Стево Мирјанић**, с. р.
34. Собранието на општина Босански Брод, претседател **Петар Косић**, с. р.
35. Собранието на град Сараево, претседател **Анто Сучић**, с. р.
36. Собранието на општина Високо, претседател на Советот на месните заедници, **Мирсада Хадиахметовић**, с. р.
37. Собранието на општина Зеница, претседател **Никола Мирковић**, с. р.
38. Собранието на општина Маглај, претседател на Извршниот одбор, **Милорад Гурић**, с. р.
39. Собранието на општина Добој, претседател **Богдан Николић**, с. р.
40. Собранието на општина Вановиќи, претседател **Јусуф Икановић**, с. р.
41. Собранието на општина Тузла, претседател **Хасан Дервишбеговић**, с. р.
42. Собранието на општина Брчко, претседател **Салих Сулагић**, с. р.
43. Собранието на општина Фоча, претседател **Чедо Вукадин**, с. р.
44. Собранието на општина Биџина, претседател **Велимир Антиќ**, с. р.
45. Собранието на општина Шид, претседател **Јован Јовић**, с. р.
46. Собранието на општина Рума, претседател **Радован Радовић**, с. р.
47. Собранието на општина Лозница, претседател **Симо Спремић**, с. р.
48. Собранието на општина Сремска Митровица, претседател **Бошко Николић**, с. р.
49. Собранието на општина Шабац, претседател **Драгољуб Косић**, с. р.
50. Собранието на општина Валево, претседател **Добрило Марковић**, с. р.
51. Собранието на град Белград, претседател **Живорад Ковачевић**, с. р.
52. Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија, претседател **Јован Дејановић**, с. р.
53. Сојузот на градовите и општините на СР Хрватска, претседател **Кирил Грабровец**, с. р.
54. Заедницата на општините и градовите на СР Босна и Херцеговина, претседател, **Цевад Дервишковић**, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за земањето на мостри и за царинските обележја, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/76, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗЕМАЊЕТО НА МОСТРИ И ЗА ЦАРИНСКИТЕ ОБЕЛЕЖЈА

Во член 6 став 1 под в) одредбата под 1 во алинеите прва и втора и под г) во одредбите под 3 и 4 наместо зборовите: „по должината“ треба да стои: „по широчината“.

Од Сојузната управа за царини, Белград, 24 јануари 1980 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/79, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСПРАВИТЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

1. Во член 4 точка 45 став 1 наместо зборовите: „при увозот“ треба да стои: „при извозот“.

2. Во член 9 точка 38 став 1 наместо зборовите: „при увозот“ треба да стои: „при извозот“.

3. Во точка 37 наместо зборовите: „при увозот“ треба да стои „при извозот“.

4. Во точка 37 став 1 наместо зборовите: „при увозот“ треба да стои: „при извозот“.

Во точка 38 став 1 наместо зборовите: „при увозот“ треба да стои: „при извозот“.

5. Во член 55 наместо зборовите: „превоз“ треба да стои: „привоз“.

6. Во член 59 во заградата наместо зборовите: „бр. 37/76 и 9/78“ треба да стои: „37/76, 58/76 и 9/78“.

Од Сојузната управа за царини, Белград, 24 јануари 1980 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за царинскиот надзор и за постапката на царинење на стоките сместени под царински надзор, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/79, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР

1. Во член 14 став 5 наместо зборовите: „од ст. 1 и 2“ треба да стои: „од ст. 1 и 3“.

2. Во член 73 став 1 точка 4 наместо зборовите: „за извоз врз“ треба да стои: „за извоз — врз“.

Од Сојузната управа за царини, Белград, 24 јануари 1980 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за царинската постапка во патничкиот промет, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/79, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ

Во член 19 зборот: „југословенско“ се брише.

Од Сојузната управа за царини, Белград, 24 јануари 1980 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за примерна работа во развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

десетар: Лукић Луке Влатко;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничката должност и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

питомец ШРО — водник: Бањанин Милана Предраг;

десетари: Барач Мирка Миодраг, Бећаревић Ибрахима Алија, Богданић Јосипа Мирослав, Борозан Пере Ратко, Брчић Анте Абел, Булајић Шћепана Миленко, Ганић Махмута Намир, Хаџа Арифа Вети, Иванчић Милета Драган, Кахрић Јусуфа Фадил, Мердовић Велимира Јовица, Ничевски Александра Светислав, Нишић Драгољуба Зоран, Нокић Хазифа Шуho, Рајшић Тодора Миломир, Руга Владета Желько, Секуловић Вука Милосав, Стефановић Миодрага Слободан, Толић Ђурђа Мирољуб, Вешлигај Јосипа Александар, Врсајковић Миладина Небојша;

разводници: Големба Стипе Горан, Јосиповић Мирка Тирил, Јевремовић Јована Сретен, Кадрибеговић Џемала Неџад, Карић Тахира Фахрија, Киш Ђуре Иван, Кочоски Левка Мире, Ловре Деве Анђелко, Марковић Страхинје Јездимир, Петковић Сретен Томислав, Петрушић Ненада Анто, Ратковић Бранка Радмило, Вучичевић Десимира Миодраг;

војници: Алајбеговић Нураге Суад, Беговић Мустафе Фуад, Вјелогрић Николe Ранко, Чаушевић Расима Есад, Делост Ложета Радослав, Деракoвић Смаила Мидхад, Доби Стевана Ђорђе, Елеџубе Мирo, Феризовић Назифа Сеад, Филиповић Марјана Никола, Гело Недељка Мирко, Главаш Марка Јуре, Глишић Живка Манојило, Хорват Виде Вељко, Хуњади Јосипа Иван, Јокановић Јована Будимир, Јозић Николe Јозo, Јовановић Богосав Јарослав, Јурић Петра Даворин, Карић Петра Прeдраг, Кавшек Метода Јоже, Коњикушић Радивоја Владимир, Копривник Рудолфа Јанез, Ковачевић Јована Милан, Јатићи Зенула Цеват, Јазаревић Гаврила Зоран, Лукић Миће Зоран, Мараж Бориса Зоран, Матић Томислава Светислав, Мариноски Анђелка Ацо, Михајловић Милоја Милосав, Милојевић Драгослава Миодраг, Милосављевић Милана Милутин, Миљатовић Митра Раде, Мирковић Станка Драган, Мличевић Стјепана Антун, Павковић Живојина Спасоје, Пиплија Нике Здравко, Пивац Анђелка Марјан, Протић Милана Зоран, Радисављевић Витка Славољуб, Радоман Бранка Ивица, Радованац Стеве Владимир, Радовић Миломира Гојко, Богановић Душана Милорад, Саламић Милана Јован, Сарач Мује Адем, Симеуновић Часлава Митар, Срећковић Савка Милутин, Стефановић Милуна Радиша, Шчавничар Фране Бранислав, Швец Јосипа Маријан, Вуковић Милована Драган;

морнари: Будимчевић Илеша Илеш, Добровић Марјана Давор, Шпановић Петра Марко,

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Џебина Јосипа Анђелко, Фрчко Карела Милан, Крстић Живадина Мирослав, Ловрек Вилима Младен, Мајетић Мате Милан, Радосављевић Александра Милија, Зарић Раје Слободан;

разводници: Атељевић Стевана Ранко, Милојковић Миодрага Перица, Милошевић Милутина Душан, Влајић Илије Зоран;

војници: Цветковић Александра Горан, Ђорђевић Синише Божидар, Гербеши Османа Шабан, Гојић Саве Драго, Гвозденовић Станоја Првослав, Јордановић Радојка Славе, Стојишић Стевана Павле, Сувајац Раде Бошко, Вуковић Јосипа Јосип;

— за примерна работа во развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

разводници: Ивановић Данила Душан, Караматић Габријела Павле;

војници: Бауле Влаха Нико, Османов Решата Џефет;

морнар: Чермељ Макса Марко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Ковачић Франца Антон, Миловац Раде Митар;

разводници: Стакић Мирка Бошко, Предолац Миљка Драги, Стојанов Тоде Љупче, Вукановић Божицара Веселин;

војници: Балаћ Саве Душан, Етински Михајла Родољуб, Михајловић Недељка Илија, Милхарчић Павла Јосип, Поцрнић Мартина Златко, Радмановац Михајла Добрица, Урем Душана Невен;

морнар: Ранђеловић Вукашина Јовица;

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Питомец постар водник: Видов Анђелка Душко; Питомци — водници I класа: Јурић Филипа Драган, Вранчић Јуре Стјепан;

Питомци помлади водници: Иванић Воје Бошко, Остојић Ивана Перо;

Питомци — десетари: Генералић Мате Борис, Влку Павла Живорад;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Питомци — водници I класа: Поповић Милоша Милош, Врачар Душана Жељко;

Питомци — помлади водници: Драча Јерка Лео, Компленић Божицара Синиша, Красић Сретка Дане, Милић Живка Зоран, Пазала Везира Ферид, Стоиљковић Александра Јовица;

Питомци — десетари: Гргић Јозе Зденко, Петровић Јована Жива;

Питомци — разводници: Храњ Валента Роберт, Марковић Радомира Живко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

десетари: Барбарез Ђоке Здравко, Јанковић Радомира Зоран;

разводници: Чабрић Александра Вукашин, Ивановски Славка Миле, Микулић Антона Франц.

Бр. 64
31 мај 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Бандур Мирка др Бојана, Ђировиќ Ђире Боривоје, Ђорђевиќ Зафира др Русомир, Зрниќ Ђуре Милош;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кнежевиќ Симе Радосав, Зрниќ Ђуре Милош;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Зрниќ Ђуре Милош;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Анаф Исака др Марко, Бојаниќ Томе др Милан, Чанковиќ Гено др Јован, Ђоковиќ Радослава Ђурђе, Филиповиќ-Атанацковиќ Ивана др Ана, Глишиќ Матеје др Лела, Кутлешиќ Милутина Милена, Љубисављевиќ-Николиќ Станислава др Ружица, Михајловиќ Стојана Славка, Перовиќ Јована Душан, Поповиќ Саве др Србислав, Радовиќ Иве Видомир, Станковиќ Трифуна Властимир, Томиќ Тихомира Богдан;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ

Грбиќ Милана Михаило, Хаџибеговиќ Шабаније Салко, Ивановиќ Бранислава Велисав, Јовановиќ Љубице Јован, Малиќ Симе Драго, Милутиновиќ Живојина Мирослав, Радиќ Божицара Богољуб, Стојановиќ Драгомира Миодраг;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Дениќ Стеве Петар, Ђуришиќ Бранка Ана, Халиќ Фериза Мурат, Јовановиќ-Шуловиќ Милоша Јованка, Ковачевиќ Бошка Димитрије, Луковиќ-Влагојевиќ Љубомира Косара, Милићевиќ Божицара Благоје, Младеновиќ Василија Борисав, Обрадовиќ Петра Александар, Петровиќ Драгутина Бранко, Стојкановиќ Чедомира Павле, Вељиќ-Кастратовиќ Марка Јела;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ацовиќ Гвоздена Драгољуб, Бакиќ-Периќ Милана Лепосава, Богдановиќ Војислава Душан, Богићевиќ Милутина Марко, Цаниќ-Бољач Велимира Мирјана, Грубачиќ Панте Драгица, Јанковиќ-Станковиќ Новака Југослава, Јолчиќ-Андрејевиќ Мирка Вера, Јовановиќ Божицара Миливоје, Љубисављевиќ Миодрага Миливоје, Милчановиќ Радојице Милосав, Милиќ Милутина Емилија, Младеновиќ Љубише Томислав, Несторовиќ Лепоја Боривоје, Пантиќ Никодија Милан, Петровиќ Војислава Јован, Спириќ Боривоја Миодраг, Стаменковиќ Мирка Бора, Стојановиќ Илије Боривоје, Стојичиќ Властимира Милисав, Стојковиќ Миодрага Љубиша, Шушњар Петра Раде, Тодоровиќ Александра Станислав, Тодоровиќ Добросава Селимир, Весковиќ Новака Предраг, Жутобрадиќ Алексе Томо;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Антиќ-Илиќ Стојадина Коцана, Илиќ Адама Мићо, Јаџиќ Јована Миливоје, Миленковиќ Душана Стојилко, Стоилковиќ Богосава Милосав;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Асановиќ Стојана Душан, Димчиќ-Тасиќ Младена Лепосава, Димитријевиќ Тодора Бранислав, Димитријевиќ Драгољуба Станиша, Димитријевиќ Александра Светислав, Илиќ Стојана Бошко, Јелиќ Милорада Слободан, Јовановиќ-Митиќ Александра Љиљана, Кнежевиќ Филипа Радоје, Костиќ-Станковиќ Зарије Добринка, Костов Петруна Борис, Михајловиќ Никодија Доринка, Милићевиќ Вукадина Предраг, Мирковиќ Милосава Живко, Мишиќ-Ђорђевиќ Боривоја Загорка, Митровиќ Милана Чедомир, Младеновиќ-Костиќ Стојана Вера, Николов Пале Петар, Петковиќ-Станковиќ Станојка Миљана, Петковиќ-Илиќ Миодрага Мирослава, Петракијева Тодора Василка, Поповиќ-Николиќ Чедомира Јелка, Радовиќ Вукоје Нада, Раковиќ Обрада Славољуб, Стајиќ Ђорђе Урош, Стаменковиќ Ранѓела Милан, Станимировиќ Милована Србољуб, Станисављевиќ Петра Миодраг, Станковиќ Војислава Драган, Станковиќ-Тасиќ Драгољуба Мирослава,

Станковић Милана Наталија, Станојковић Стојица
 Стаменко, Стевановић-Маринковић Николе Симка,
 Стевановић Станка Зорица, Стојановић Наска Бу-
 димир, Стојановић-Милековић Саве Зорица, Тасић
 Стојана Вука, Трајковић Ванка Славко, Трајковић
 Стојадина Живко, Васиљевић Војислава Јулка.

Бр. 70
 13 јуни 1979 година
 Белград

Претседател
 на Републиката,
 Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна	Страна
62. Закон за привремена забрана на распо- лагањето со дел од општествените сред- ства за исплатување на дневници за службени патувања, надомести за трошо- ците за превоз на службено патување, из- датоци за репрезентација, издатоци за реклама и пропаганда, издатоци за автор- ски хонорари, издатоци за интелектуални услуги и издатоци по основа на договор за дело, во 1980 година — — — — —	149	73. Наредба за определување на деловите на граничниот појас во кои државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и странци можат да се дви- жат и да престојуваат без дозвола — — — — —
63. Закон за измени и дополненија на Зако- нот за оданочување на производи и услу- ги во прометот — — — — —	150	74. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kleine Zeitung“ — — — — —
64. Закон за извршување на Програмата за изградба на објекти на радиорелејниот систем на Југославија во периодот од 1979 до 1983 година — — — — —	157	75. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —
65. Закон за Програмата на третата етапа на инвестиционите работи, набавка на опре- ма и технички средства за регулација на Дунав од Белград до југословенско-ун- гарската граница во периодот од 1979 до 1983 година — — — — —	158	76. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Bild“ — — — — —
66. Одлука за критериумите што ќе се при- менуваат при намалувањето на царината на увозот на специфична опрема во 1980 година — — — — —	160	77. Упатство за начинот на издавање, за тек- стот и формата на обврзниците за нами- рување на обврските на федерацијата спрема банките по основ на курсните разлики по девизните сметки и девизни- те штедни влогови на граѓаните — — — — —
67. Одлука за измени и дополненија на Од- луката за условите под кои можат да се користат и да се плаќаат трошоците на претставништвата и делегатите во стран- ство и другите трошоци на работењето со странство — — — — —	162	78. Решение за повлекување од промет на лекот СНЕРНАСАРДИН дражеи, број на серијата 1174/77 и 3504/78, производ на фабриката за фармацевтски и хемиски производи „ФАРМАКОС“ — Призрен — — — — —
68. Одлука за измена на Одлуката за усло- вите под кои граѓани и граѓански правни лица можат со динари да плаќаат опреде- лени услуги што ги користат во стран- ство — — — — —	162	79. Решение за повлекување од промет на лекот KALIUM CITRICUM таблети, број на серијата 1540679 и 1810779, производ на фабриката за фармацевтски и хемиски производи „ФАРМАКОС“ — Призрен — — — — —
69. Одлука за измени и дополненија на Од- луката за утврдување на магистралните патишта — — — — —	163	80. Решение за повлекување од промет на лекот JADIT H раствор а 6 ml, број на серијата 12365 75, производ на „ЈУГОРЕ- МЕДИЈА“ — Зрењанин — — — — —
70. Решение за промена на номенклатурата на Царинската тарифа — — — — —	164	81. Правилник за југословенските стандарди за производите на црната и обоената ме- талургија — — — — —
71. Деловник за работата на Сојузниот опште- ствен совет за прашања на општествено- то уредување — — — — —	164	82. Правилник за југословенските стандарди за електронски составни делови — — — — —
72. Деловник за работата на Сојузниот оп- штествен совет за стопански развој и економска политика — — — — —	169	83. Правилник за метролошките услови за ваги со поместлив теж што се произведу- ваат од 15 февруари 1980 година — — — — —
		84. Правилник за метролошките услови за микропипети — — — — —
		85. Одлука за одлагање на плаќањето на вта- саните отплати по долгорочниот кредит кој е пренесен на Југословенската банка за меѓународна економска соработка — — — — —
		86. Одлука за одлагање на наплатувањето на кредитите од примарната емисија на банките што им дале кредити за селек- тивна намена на организациите на здру- жен труд кои претрпеле штета од земјо- тресот на територијата на Социјалистичка Република Црна Гора во април 1979 година — — — — —
		87. Општествен договор за заедничките акции на општините и градовите на спречува- њето на загадувањето на водите во сли- вот на реката Сава — — — — —
		Исправка на Правилникот за земањето на мостри и за царинските обележја — — — — —
		Исправка на Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправи- те во царинската постапка — — — — —
		Исправка на Правилникот за царинскиот над- зор и за постапката за царинење на сто- ките сместени под царински надзор — — — — —
		Исправка на Правилникот за царинската по- стапка во патничкиот промет — — — — —
		Одликувања — — — — —

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
 Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник
 Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички
 завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.